



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 10 март 1975
Скопје
Број 8 Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-601-128

47.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година.

Број 06-284/2
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Член 1

Во Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања („Службен весник на СРМ“, број 9/74 и 20/74), во член 3-а по бројката „1974“ се додаваат зборовите „и 1975“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбата на член 1 ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

48.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година.

Број 06-70/5
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 16/74 год.), во член 26, по став 1 се додава нов став кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, за извршување на одредени работи кои по својата природа траат одредено време (сезонски работи), во основните организации на здружениот труд од областа на земјоделството, градежништвото, градежната индустрија, туризмот и угостителството, работникот може да го здружи својот труд на одредено време, но не подолго од 9 месеци во една календарска година.“

Во став 2 зборовите: „претходниот став“ се заменуваат со зборовите: „став 1 и 2“.

Досегашниот став 2 на истиот член станува став 3, став 3 станува став 4, став 4 станува став 5 и став 5 станува став 6.

Член 2

Во член 71, став 1 по последната алинеја точката се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја која гласи:

„ — продажба на детски весници и списанија“.

Член 3

Во член 72, став 2, по зборовите: „основна организација“, зборовите до крајот на ставот се менуваат и гласат: „во случаите утврдени со самоуправната спогодба за уредување на меѓусебните односи во здружениот труд, а доколку за извршување на работите или задачите се бараат посебни услови (обученост, подготвеност, посебни работни места, подобност или стручност итн.), како и за вршење на одредени работи во областа на земјоделството кои се итни и неотложни (прибирање на производи, складирање, пакување, товарење, растоварување и сл.)“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

49.

Тргувајќи од одлуките на X конгрес на СКЈ, VI конгрес на СКМ, Заклучоците на VI седница на Претседателството на ЦК на СКЈ, излагањето на другарот Тито на VII конгрес на ССЈ, со Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на СР Македонија во 1975 година, штедењето е прифатено како еден од важните услови за постигање на постојан развој на стопанството и сузбивање на инфлацијата.

За остварување на политиката на економскиот и социјалниот развој на Републиката во 1975 година и за обезбедување на постојан развој на стопанството и општествените дејности за натамошен реален пораст на животниот стандард, подобрување на материјалната положба и репродуктивната способност на стопанството и намалување на инфлаторните движења,

Собранието на СР Македонија, врз основа на член 318, став 2 од Уставот на СР Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1975 година, донесе

ПРЕПОРАКА ЗА ОПШТЕСТВЕНА АКЦИЈА ЗА ШТЕДЕЊЕ

I

Имајќи го предвид општествено-економското значење на штедењето, сите организации на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките заедници и другите учесници во општествената репродукција, како и сите работни луѓе во здружениот труд и граѓаните, треба да се вклучат во општествената акција за штедење која треба да биде секојдневна и трајна задача.

1. Организациите на здружениот труд својата активност за штедење особено треба да ја насочат кон следните пунктови:

— оптимално и рационално користење на капацитетите и другите средства за работа, со зголемување на обемот на производството, воведување на повеќе смени, зголемување на асортиманот на производството, поголема производно-техничка кооперација и интеграција, со отстранување на тесните грла во процесот на производството и сл.

— рационално и економско трошење на енергетските и технолошките горива, суровините, репродукционите и другите материјали преку намалување на потрошувачката на електрична енергија, нафтата и нафтените деривати, јагленот, коксот и сл.; намалување на калото, растурот, кршот, ломот, расипувањето во процесот на производството и прометот со собирање и користење на отпадните материјали што се од посебно значење за одделни организации на здружениот труд (старо железо, отпадни хартии, стакло, крпи, коски и друго).

Особено треба да се посвети внимание на штедењето на горивата, суровините и репродукционите материјали што се увезуваат и да се вложат напори за преориентација на снабдување од домашни извори. Во таа смисла да се преиспитаат нормите и нормативите во потрошувачката на суровини и репродукциони материјали и да се вградат механизми и стимулативни мерки за нивно рационално трошење,

— подобро искористување на работното време и работната сила и зајакнување на работната дисциплина, преку намалување на сите видови изгубено работно време во процесот на производството поради нерешени технолошки грла, меѓуфазно чекање, транспорт, застој поради неблаговремен дотур на суровини и репродукциони материјали, недостиг на електрична енергија и слично; намалување на отсутствата од работа, повреди на работни места, со зајакнување на хигиено-техничката заштита и подобрување на условите за работа, со разместување на работни места соодветни на квалификациите и работните способности, како и воведување на стимулативни мерки за зголемување на продуктивноста на трудот, за рационално искористување на работното време и за зајакнување на работната дисциплина,

— подобрување во користењето и обртот на обртните средства преку намалување на сите прекумерни залихи на суровините, материјалите и готовите производи, ослободување од непотребните суровини и репроматеријали кои немаат употребна вредност, намалување на побарувањата преку забрзување на наплатата во платниот промет, применување на компензации и слично,

— сведување во реални рамки на непроизводните трошоци, како што се: репрезентацијата, рекламите, користењето на службените коли, телефоните, службените патувања во земјата и странство, судските спорови и слично,

— стимулирање на иновациите, рационализациите, творечкиот труд, со цел да се обезбеди поголемо производство и ефикасност во стопанисувањето и рационална организација на здружениот труд,

— подобрување на квалитетот и асортиманот на производите и услугите, во согласност со потребите на домашниот и странскиот пазар и воведување на такви механизми во поврзувањето на производната со прометната сфера, кои значително ќе влијаат врз намалувањето на производните и прометните трошоци,

— ефикасно и рационално користење на инвестиционите средства, преку побрзо ефектуирање и скратување рокот на изградбата, со одбегнување на луксузна и скапа градба на административни и други придружни непроизводни и нестопански објекти. Посебен напор треба да вложат крупните организации во изградба, чие финансирање се врши со учество на странски средства.

Во станбената изградба да се преземат мерки за намалување трошоците на градбата, трошоците за комуналното уредување, благавременно решавање на локациите и имотнoprавните односи, воведување на стандарди и друго,

— комуналните организации, во соработка со општинските собранија, нивните извршни органи, месните заедници и со активно учество на граѓаните да организираат акции за собирање на отпадни материи во домаќинствата, организациите на здружениот труд и другите организации и заедници.

2. Самоуправните интересни заедници да обезбедат потрошувачката да се сведе во реални рамки, утврдени со Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на СР Македонија во 1975 година.

3. Општествено-политичките заедници да преземат мерки за порационално користење на буџетските средства; преку подобрување организацијата и методот на работа да обезбедат максимална рационализација и економија на трудот и средствата, со што ќе се намалат буџетските расходи, па ќе се овозможи натамошно растоварување на стопанството.

И самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници да ги следат во најнужна мерка средствата за нестопански инвестиции, репрезентации и за други слични намени.

4. Одржувањето на собири, прослави, јубилеи, советувања и слично, да се сведе на најнужно ниво, со што ќе се намали оптоварувањето на доходот на организациите на здружениот труд, буџетските расходи и расходите на самоуправните интересни заедници.

5. Со својот домаќински однос кон трошењето на личните средства и користењето на средствата од општествениот стандард, граѓаните и работните луѓе активно ќе се вклучат и ќе придонесат за успешната реализација на општествената акција за штедење. Нивниот придонес особено е значаен со рационалното користење на електричната енергија, нафтата, бензинот, водата и слично, и учеството во собирањето на отпадни материи: старо железо,

хартија, стакло, крпи, отпадоци од храна и друго. Со тоа општествената заедница би заштедела значителни средства.

II

За успешно остварување на Препораката, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките заедници, државните органи, другите организации и заедници, треба да го забрзаат донесувањето на програмите за штедење и да ги утврдат мерките за нивно спроведување. Овие програми треба да претставуваат обврска за работните луѓе.

Општествената и работничката контрола активно да се ангажира во спроведувањето на мерките предвидени со програмите на штедење. Службата на општественото книговодство посебно да ја зајакне својата контрола на трошењето на средствата.

Средствата за јавно информирање активно да се вклучат во акцијата за штедење, поттикнувајќи ги нејзините носители за доследно спроведување на предвидените мерки и информирајќи ја јавноста за постигнатите ефекти од штедењето.

Органите на самоуправувањето на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и државните органи да ја разгледаат оваа препорака и да преземат мерки за нејзино спроведување.

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да го следи остварувањето на оваа препорака и за тоа повремено да го известува Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-479/2
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

50.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 59/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АВНОЈ

I

Се разрешуваат од членови во Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, поради истечување на времето за кое се именувани и тоа:

1. Киро Хаџи Василев,
2. Драги Тозија, и
3. Иван Петров,

II

За членови во Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се избираат:

1. Гога Николовски, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,
2. д-р Благој Попов, професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје; и
3. д-р Александар Спасов, професор на Филозофскиот факултет во Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-493
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

51.

Врз основа на член 3, став 2, од Законот за финансирање на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА

I

Во Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата се именуват:

- а) за претседател:
— Коце Јаневски, досегашен директор на Републичкиот фонд за патишта;
- б) за членови:
 1. Драги Андреев, член на Извршниот совет на Собранието на општината Гевгелија и началник на Одделението за имотно-правни и станбено-комунални работи;
 2. Славе Атанасовски, претседател на Собранието на општината Делчево (делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија);
 3. инж. Благоја Бањански, претседател на Самоуправната интересна заедница за комунални работи и патишта — Кавадарци;
 4. Марија Вадева, делегат во Соборот на здружениот труд на работа во „Македонија проект“ — Скопје;
 5. Инает Даути, потпретседател на Собранието на општината Струга;
 6. инж. Коста Ефтимов, технички директор на Водостопанското претпријатие „Струмички Слив“ — Струмица;
 7. Страхил Иванов, дипл. град. инженер во Здружениот земјоделски комбинат „Македонија“ — Св. Николе;
 8. Кирил Ивановски, секретар на Секретаријатот за градежништво, урбанизам и станбено-комунални работи на Собранието на општината Прилеп;

9. Славко Јовановски, потпретседател на Собранието на општина Пробиштип;

10. Ариф Арифџи, делегат на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ;

11. инж. агр. Миле Кукутанов, претседател на Собранието на општина Радовиш;

12. Сута Маја, секретар на Собранието на општина Крушево;

13. Перо Митев, секретар на Општинскиот комитет на СКМ — Т. Велес (дипломиран економист);

14. Славе Митковски, директор на Шумското производно претпријатие „Бигла“ и неплатен претседател на Собранието на општина Демир Хисар (дипл. шумарски инженер);

15. Јанко Михајлов, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Винаца;

16. Стојан Наков, раководител на градежната оператива во РИК „Силекс“ — Кратово (градежен техничар);

17. Климе Наневски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општината Охрид;

18. Славчо Николовски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Крива Паланка (дипл. правник);

19. Владимир Николовски, дипл. инж. арх. во „Комуна проект“ — Тетово;

20. Стојан Петревски, началник на Одделението за комунални работи на Собранието на општина Кичево;

21. Трајан Пецалевски, претседател на Општинската конференција на ССРН Ресен;

22. Панче Ристов, техн. директор на X градилиште на „Бетон“ во Кочани;

23. Петре Ристевски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар;

24. Петар Сарачиновски, директор на ООЗТ ниско-градба „Пелагонија“ — Скопје (дипл. градежен инженер);

25. Павел Стојменов, доцент на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје;

26. Ангел Стојчевски, член на Претседателството на Синдикатот на работниците од сообраќајот и врските (техн. секција за патишта „Македонија-пат“ — Куманово);

27. Владо Тасев, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Неготино;

28. Благој Тулиев, дипл. економист во Осигурителниот завод во Штип;

29. Шабан Кемали, општествено-политички работник од Дебар;

30. Божидар Цветковски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија;

31. м-р Вањо Хаџиев, научен соработник во Економскиот институт во Скопје;

32. Ефтим Мицевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ;

33. Благој Шунтов, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Валандово;

34. Томе Делов, потпретседател на Извршниот совет на општината Битола (дипл. градежен инженер).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-504
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

52.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за средствата за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ

I

Во Советот за пошумување на голините се именуваат:

а) за претседател:

Киро Георгиевски-Дејан, член на Претседателството на Републичката конференција на ССРНМ (дипл. инженер архитект);

б) за членови:

1. Јашар Алили, член на Советот на Републиката;

2. Миле Анастасовски, претседател на Општинската конференција на ССРН — Кр. Паланка;

3. Новко Ангелевски, претседател на Општинската конференција на ССРН — Охрид;

4. инж. Ацо Андонов, доцент на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје;

5. д-р инж. Момчило Андреевски, директор на Заводот за водостопанство;

6. инж. Трајко Апостоловски, делегат во Собранието на СРМ (инженер по шумарство);

7. инж. Димо Бекар, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје;

8. Седат Вели, претседател на Републичката конференција на Синдикатот од услужните дејности;

9. инж. Анастас Вршковски, директор на ШИК „Кајмакчалан“ — Битола;

10. Владо Гиговски, делегат во Собранието на СРМ;

11. Душко Гиговски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ;

12. Трајан Гоцевски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Делчево;

13. Киро Данаилов, делегат во Собранието на СРМ;

14. Стамен Димчевски, член на Претседателството на Републичката конференција на социјалистичката младина на Македонија;

15. Ванчо Киров, инженер во Шумското стопанство — Штип (дипл. шумарски инженер);

16. Киро Марковски, генерален директор на ЗДИП „Треска“ — Скопје;

17. Атанас Мечев, делегат во Собранието на СРМ;

18. инж. Живко Минчев, претседател на Сојузот на инженерите и техничарите по шумарство и индустрија за преработка на дрво во СР Македонија;

19. Мито Мицајков, потпретседател на Собранието на СР Македонија;

20. Ристо Мурцев, општествен работник од Гевгелија;

21. Трајко Николовски, дипл. шум. инженер, директор на Шумарскиот институт на СРМ и претседател на Сојузот на друштвата „Пријатели на шумите“ на СР Македонија;

22. Васил Пеев, општествен работник од Скопје;

23. Јован Петров, инспектор во Собранието на општина Битола (шумарски инженер);

24. Јаковче Поповски, директор на ХЕЦ „Глобочица“ во Струга;

25. д-р Панде Поповски, вонреден професор на Земјоделско-шумарски факултет — Скопје;

26. Ристо Ристевски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина — Т. Велес;
 27. Димче Савевски, полковник во Скопската воена област;
 28. Мицко Симеонов, советник во Собранието на СРМ;
 29. инж. Бранко Станковски, делегат во Собранието на СРМ;
 30. Дестан Сулејмани, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Гостивар;
 31. Љубомир Трајковски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Тетово;
 32. Милан Цаковски, генерален директор на ШИК „Црн Бор“ — Прилеп;
 33. Љупчо Шкартов, член на Советот на Републиката;
 34. Бранко Шумански, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Берово.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-505
 27 февруари 1975 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

53.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за финансирање на истражувачките работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

I

Во Советот за истражувачки работи во рударството се именуваат:

- а) за претседател:
 — инж. Љупчо Коруновски, потпретседател на Стопанската комора на Македонија;
 б) за членови:
 1. инж. Марин Александровски, раководител на Геолошкото одделение на Рудникот „Саса“ — Пробиштип (дипломиран инженер-геолог);
 2. Благоја Ангелески, дипломиран рударски инженер во Рудници и железарница „Скопје“ — Рудник — Демир Хисар;
 3. инж. Драган Ангелевски, дипломиран рударски инженер во Рудници и индустрија за никел, челик и антимон „Фени“ — Кавадарци;
 4. Драги Апостоловски, претседател на Собранието на општина Свети Николе (дипломиран економист);
 5. Мустафа Абединовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија;
 6. инж. Миле Галевски, директор на Фабриката „Партизан“ во Прилеп;
 7. инж. Ристо Грозданов, директор на Геолошкиот завод во Скопје;
 8. Ангел Давалиев, дипл. рударски инженер, на работа во „Југотугун“ — Гевгелија;

9. м-р Добри Додевски, научен соработник во Економскиот институт во Скопје;

10. Чедомир Георгиевски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ;

11. инж. Никола Здравев, потпретседател на Собранието на општина Штип (дипломиран градежен инженер);

12. Стојан Здравев, дипломиран рударски инженер, на работа во Рудникот „Бучин“ — Радовиш;

13. д-р Томислав Иванов, доцент на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје;

14. Љубисав Иванов, директор на РИК „Силекс“ — Кратово (дипломиран рударски инженер);

15. инж. Захарије Ивановски, директор на Рудникот „Стогово“ — Кичево;

16. инж. техн. Драшко Исаевски, делегат во Соборот на Здружениот труд на Собранието на СРМ (ООЗТ „Ири“ — „Охис“ — Скопје);

17. Тодор Јанчевски, општествено-политички работник од Ресен (дипломиран економист);

18. Димче Југов, директор на фабриката за талк „Димче Мирчев“ — Т. Велес (дипломиран инженер технолог);

19. Атанас Каракамчев, директор на Стопанската банка — експозитура Валандово;

20. Ташко Костов, началник за стопанство во Собранието на општина Винаца (дипл. економист);

21. Симо Костадинов, директор на Рударското претпријатие „Опалит“ с. Чешиново — Кочани;

22. инж. Јонче Котевски, директор на Топилницата за олово и цинк во Титов Велес;

23. Фемо Кулаков, дипл. машински инженер во „Фем“ — Неготино;

24. Драган Михајловски, член на Извршниот совет на Собранието на општина Охрид;

25. Владимир Балтовски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Битола;

26. Гаврил Ралповски, дипл. економист во ООЗТ „Треска“ — Берово;

27. Владимир Рајбашапков, директор на „Неметали“ — Тетово (дипл. инженер металург);

28. Јован Спасеновски, технички директор на Индустриското претпријатие „Мермери“ — Гостивар;

29. Венче Станковски, претседател на Собранието на општина Мак. Брод;

30. инж. агр. Љубен Стефановски, претседател на Собранието на општина Крива Паланка;

31. инж. Томче Томчев, директор на Рудникот „Огражден“ — Струмица;

32. Џељо Шакировски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ;

33. Митко Илиевски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ;

34. Стојмир Домазетовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-506
 27 февруари 1975 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

54.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за финансирање на заштитата од градобижност („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

I

Во Советот за заштита од градобижност се именуваат:

а) за претседател:

— Трајче Кошевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ;

б) за членови:

1. инж. агр. Коста Аврамовски, директор на Републичката служба за унапредување на индивидуалното земјоделство;

2. Стојче Цветковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ;

3. Трендафил Атанасов, дипл. инж. агроном во ЗИК „Црвена Звезда“ — Штип;

4. инж. Саде Асановски, секретар на Општинската конференција на ССРМ — Ресен (инж. агроном);

5. Александар Гашевски, директор на Училишните центар за стручно образование на учениците „Моша Пијаде“ — Тетово;

6. инж. агр. Горѓи Георгиевски, член на Секретаријатот на Секцијата за општествено-економски односи во земјоделството и селото на Републичката конференција на ССРМ (раководител на Службата за експлоатација при Здружението на водната заедница);

7. Мијалче Стоилов, делегат во Соборот на Здружениот труд на Собранието на СРМ;

8. Киро Димитров, директор на Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Филијала Св. Николе;

9. Ангел Димов, дипломиран инженер агроном во ЗИК „Повардарје“ — Неготино;

10. инж. Илија Илиевски, самостоен референт за оперативни работи во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;

11. инж. агр. Јово Јовановски, член на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на синдикатите на работниците од земјоделската, тутунската и прехранбената индустрија;

12. Петар Ризов, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ;

13. Трајче Котев, земјоделски инспектор во Собранието на општина Прилеп;

14. инж. агр. Европи Литовски, раководител на развојната служба во ЗИК „Пелагонија“ — Битола;

15. Јордан Мавродијев, предавач на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје (метеорологија со климатологија);

16. инж. Горѓи Манчев, на работа во Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци;

17. инж. агр. Александар Николовски, раководител на Секторот за развој во ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје;

18. инж. агр. Трајан Николовски, заменик претседател на територијалниот одбор на Стопанската комора на Македонија за подрачјето на Собранието на општина Титов Велес;

19. инж. Горѓи Патаров, техн. директор на ЗИК „Струмица“ — Струмица;

20. Спасе Спасов, дипл. инж. агроном во „Радовишко Поле“ — Радовиш;

21. Благородна Спасовска, референт по земјоделство во Собранието на општина Охрид;

22. Тодор Христов, претседател на Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите на СРМ;

23. Никола Чаушевски, дипл. економист во Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје;

24. м-р Тодор Чушкарски, раководител на ООЗТ за научно-истражувачка и применувачка работа за примарно производство и за обработка на тутун во Тутуновиот комбинат — Куманово.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-507

27 февруари 1975 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

55.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

I

За републички општествен правобранител на самоуправувањето се именува Никола Бакулевски, поранешен секретар на Собранието на СРМ.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-510

27 февруари 1975 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

56.

Врз основа на член 318, став 1, алинеја 2 и член 424, став 1 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ДВАЈЦА СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

I

За судии на Уставниот суд на Македонија се избираат:

1. Боро Доганџиски, републички јавен обвинител и

2. Петар Лештаров, поранешен судија на Врховниот стопански суд.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-511
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

57.

Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД

I

Се разрешува Илија Бошковски од должноста заменик на републичкиот секретар за труд, поради заминување на нова должност.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-508
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

58.

Врз основа на член 6 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ДВАЈЦА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

I

За судии на Округниот стопански суд во Скопје се избираат:

1. Никола Манговски, и
2. Тодор Андроски.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-509
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

59.

Врз основа на член 64 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје, поради истечување на мандатот:

- д-р Савица Јанева,
- Блашка Стефановска,
- Ѓорѓи Чурлинов,
- Киро Попоски, и
- Круме Јакоски.

II

За членови на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје се именуваат:

1. Глигор Глигорски, психолог во Центарот за социјална работа во Скопје,
2. Чедо Зафировски, претседател на РК на Синдикатот на работниците од индустријата и рударството во Скопје,
3. Климе Каневче, претседател на Здружението на дефектолозите на Македонија,
4. Благородна Мингова, член на Претседателството на Сојузот на Социјалистичката младина на Македонија, и
5. д-р Исмаили Исмаил, лекар во Медицинскиот центар во Тетово.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-503
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

60.

Врз основа на член 50, став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО ДЕМИР ХИСАР

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар, поради истечување на мандатот:

- д-р Јане Димулковски, и
- Деса Алексова.

II

За членови на Советот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар се именуваат:

1. д-р Пеце Ангелевски, директор на Медицинскиот центар во Битола,
2. Божин Поповски, психолог во Педагошката академија во Битола;
3. Елена Јанева, правник во Медицинскиот центар во Битола;
4. д-р Владо Петковски, неуропсихијатар во Медицинскиот центар во Битола.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-502
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

61.

Врз основа на член 64, став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Републичкиот завод за социјални прашања, поради истечување на мандатот:

- Синева Јовева,
- Аго Ариф,
- Османи Џемаил,
- Зоге Груевски, и
- Аница Божинова.

II

За членови на Советот на Републичкиот завод за социјални прашања се избираат:

1. Марија Караџонова, социјален работник во Центарот за социјална работа во Гевгелија, делегат во Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита,
2. Момир Михајловски, претседател на Полномштвото за активност на СКМ во врска со одење на привремена работа во странство,
3. Кирил Чавдаров, помошник секретар во Републичкиот секретаријат за правосудство,
4. Митко Алексов, претседател на Комисијата за помагање дејноста на општествените организации на Републиката конференција на ССРМ, и
5. Ајрула Љуан, на работа во Центарот за социјална работа — Струга.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-501
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

62.

Врз основа на член 64 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат членовите на Советот на центарот за слух, говор и глас во Скопје, поради истечување на мандатот:

- д-р Саво Марковиќ,
- Герослав Героски,
- Зоран Стрезовски,
- д-р Јово Гаврилски,
- Велимир Ивановски,
- Магдалена Костова.

II

За членови на Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје се избираат:

1. д-р Џевад Алибеговски, лекар во ГП „Пелагонија“ — Скопје, член на Комисијата за работни и животни услови на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија,
2. д-р Петко Георгиевски, специјалист за ушни болести при Медицинскиот факултет во Скопје,
3. Ратка Илиеска, на работа во Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух во Скопје,
4. д-р Димитар Кикерков, оториноларинголог во Клиниката „Букурешт“ во Скопје,
5. Мартин Мариноски, судија на Окружниот суд во Скопје,
6. Оливера Попоска, социјален работник во Центарот за социјална работа во Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-500
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

63.

Врз основа на член 50, став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА КОСНОЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД

I

Се разрешуваат членовите на Советот на специјалната Болница за коснозглобна туберкулоза во Охрид, поради истечување на мандатот:

- д-р Ѓорѓи Несторов,
- Ристо Стефановски,
- Наум Целаковски,
- д-р Керам Пашали,
- Јанко Митревски,
- д-р Јован Јовановски.

II

За членови на Советот на специјалната Болница за коснозглобна туберкулоза во Охрид се избираат:

1. Кенан Бајрам, претседател на Конференцијата на ССРН во Струга,
2. Петрит Аголи, лекар во Медицинскиот центар во Охрид,
3. Стојан Наумовски, член на Комисијата за работни и животни услови на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија,
4. Чедомир Неловски, јавен правобранител на Собранието на општина Струга,
5. Кочо Стојановски, инж. технолог, на работа во ДИК „Црн Бор“ во Прилеп, член на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, и
6. Мирко Мирчевски, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, од Битола.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-499

27 февруари 1975 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

64.

Врз основа на член 50, став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ЈАСЕНОВО

I

Се разрешува Ѓоре Петровски, од член на Советот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Јасеново, поради истечување на мандатот.

II

За членови на Советот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Јасеново се именуваат:

1. Никола Арсов, претседател на Општинскиот одбор на Црвениот крст во Титов Велес,
2. Киро Арсов, директор на Основното училиште во с. Извор Титов Велес,
3. д-р Стоилко Андреевски, лекар во Медицинскиот центар во Титов Велес,
4. д-р Атанас Граматов, началник во Хируршкото одделение во Медицинскиот центар — Титов Велес,
5. Костадин Жежев, дипл. економист во СОК — Титов Велес,
6. д-р Ристо Нановиќ, доцент во Институтот за туберкулоза на СРМ,
7. Владо Панов, дипл. правник во Собранието на општината Титов Велес.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-497

27 февруари 1975 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

65.

Врз основа на член 50, став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје, поради истечување на мандатот:

- Ѓуладин Ѓуладинов,
- Кирил Симоновски,
- асистентот д-р Асен Шаин,
- Вера Терзиева,
- д-р Свезде Серафимовски и
- д-р Трајко Петров

II

За членови на Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје се избираат:

1. д-р Стеван Грдановски, санитарен мајор, епидемиолог во Воената болница — Скопје;
2. д-р Георги Дацев, епидемиолог во Здравствениот дом во Скопје;
3. д-р Саво Миронски, редовен професор на Медицинскиот факултет;
4. Раде Петровски, дипл. правник, секретар на Медицинскиот центар во Куманово;
5. д-р Милан Петровски, лекар во Медицинскиот центар во Кавадарци, и
6. Ферати Рефет, лекар во Медицинскиот центар во Тетово.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-492

27 февруари 1975 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

66.

Врз основа на член 7, став 1 од Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на СРМ“ 29/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, поради истечување на мандатот:

- Андреа Бундевски,
- д-р Михаило Ефремов,
- Александар Кичеев,
- Николина Јанева и
- Бранко Вукадиновски.

II

За членови на Советот на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството се избираат:

1. Ѓулдана Али, медицинска сестра во Воената болница, член на РК на ССМ на Македонија (Сојуз на социјалистичката младина на Македонија),
2. Злата Дракуловска, дипл. инж. арх. во Заводот за станбено и комунално стопанисување во Скопје,
3. д-р Соња Илиќ, педијатар во Заводот за ментално здравје во Скопје и
4. Горѓи Чурлинов, началник во стручната служба на Републичката заедница за општествена заштита на децата.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-494
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

67.

Врз основа на член 50, став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА СР МАКЕДОНИЈА

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Институтот за туберкулоза на СРМ, поради истечување на мандатот:

- Славе Трајковски,
- Кузман Вужаровски,
- проф. д-р Љубомир Котевски,
- Даме Николовски, и
- д-р Спасија Зојчевска.

II

За членови на Советот на Институтот за туберкулоза на СРМ се именуваат:

1. Аница Божинова, социјален работник во Центарот за социјална работа во Скопје,
2. Живко Видоевски, директор на Центарот за социјална заштита во Тетово,
3. Нада Марковиќ, наставник во Медицинскиот училишен центар „д-р Панче Караџов“ во Скопје,
4. д-р Никола Милошевски, специјалист-фтизиолог во Здравствениот дом во Скопје,
5. Владо Трповски, на работа во ОХИС во Скопје, член на Комисијата за работни и животни услови на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-495
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

68.

Врз основа на член 50, став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО БАРДОВЦИ

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Болницата за нервни и душевни болести во Бардовци, поради истечување на мандатот:

- Гоче Костадиновски,
- д-р Даринка Него,
- Александар Христов,
- Петар Маковски,
- д-р Љубиша Новотни,
- д-р Василие Павловиќ.

II

За членови на Советот на Болницата за нервни и душевни болести во Бардовци се избираат:

1. Спасе Јуруковски, помошник директор на Републичкиот завод за здравствена заштита,
2. д-р Вукашин Милиќ, санитарен полковник во Воената болница во Скопје,
3. Ники Попова, на работа во Центарот за социјална заштита во Скопје, член на Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница за социјална заштита.
4. Бошко Ристовски, индустриски психолог во ХЕК „Југохром“ во Јегуновце,
5. Бранко Тафтабитоски, општествено-политички работник во Синдикатот за општествени дејности — Скопје,

6. Славко Трајковски, правник во Заедницата на здравствените работни организации во Македонија,

7. Ацо Ивановски, лекар во Медицинскиот центар во Куманово.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-496
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

69.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на СРМ, а во врска со член 244, став 2, алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Собранието на Републичката заедница на образованието, одржана на 24 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИ ОСНОВИ НА ОБУЧУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО СФРЈ

I

Се усвојува Договорот за единствени основи на обучувањето на учениците за општонародна одбрана во основните и средните училишта во СФРЈ.

Се овластува Љупчо Копровски, член на Извршниот совет и републички секретар за образование и наука, во името на Социјалистичка Република Македонија, да го потпише Договорот.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на усвојувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-159/2
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател
на Собранието на Републичката
заедница на образованието,
Димче Левков, с. р.

70.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на СРМ, во врска со член 244, став 2, алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на седницата на Собранието на Републичката заедница на образованието одржана на 24 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИ ОСНОВИ НА ШКОЛУВАЊЕТО И УСОВРШУВАЊЕТО НА НАСТАВНИЦИ ЗА ПРЕДМЕТОТ „ОДБРАНА И ЗАШТИТА“ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО СФРЈ

I

Се усвојува Договорот за единствени основи на школувањето и усовршувањето на наставници за предметот „Одбрана и заштита“ во средните училишта во СФРЈ.

Се овластува Љупчо Копровски, член на Извршниот совет и републички секретар за образование и наука, во името на Социјалистичка Република Македонија, да го потпише Договорот.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на усвојувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-491
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател
на Собранието на Републичката
заедница на образованието,
Димче Левков, с. р.

71.

Врз основа на член 318, став 2 и член 332 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТ ЗА ИЗГРАДБА НА РУДНИКОТ ЗА БАКАР „БУЧИМ“ — РАДОВИШ КАКО И ЗА ДОЛГОРОЧНА ИСПОРАКА НА БАКАР ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГЕРМАНСКА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА

I

Се дава гаранција за обврските по Договорот за одобрување на кредит за изградба на рудникот за бакар „Бучим“ — Радовиш како и за долгорочна испорака на бакар од Социјалистичка Република Македонија на Германската Демократ-

ска Република, склучен меѓу Рудникот за бакар „Бучим“ — Радовиш, застапуван од „Интеримпекс“ од Скопје и „Металлургиехондел“ Г. м. б. Х, од Берлин.

II

Се овластува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да потпише спогодба за преземените обврски од претходната точка.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-360/2
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

72.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на СРМ, а во врска со член 112, став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ВО ПОСЕБЕН СТАЖ ВРЕМЕТО ПОМИНАТО НА РАБОТА ВО ЧЛЕНСТВО НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ, ТУТУНСКИТЕ И СТОЧАРСКИТЕ ЗАДРУГИ

I

Се усвојува Општествениот договор за обезбедување на средства за признавање во посебен стаж времето поминато на работа во членство на селанските работни задруги, тутунските и сточарските задруги.

Се овластува Душко Георгиевски, член на Извршниот совет и републички секретар за труд, во името на Социјалистичка Република Македонија да го потпише Договорот.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на усвојувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-20/2
27 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

73.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 49/74, се поткраднале повеќе грешки и поради нивната многубројност исправка се врши на тој начин што се дава интегрален текст на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Мерките за безбедност и другите мерки во врска со безбедноста и унапредувањето на сообраќајот на патиштата се спроведуваат според одредбите на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на нив.

Член 2

Општините и Републиката и нивните органи, организациите на здружениот труд и другите организации, а посебно училиштата, организациите на Авто-мото сојузот и на Сојузот на здруженијата на возачите и организациите за техничко образование, како и граѓаните должни се да преземаат мерки во рамките на својот делокруг заради создавање на поволни услови за побезбеден сообраќај на патиштата, спроведување сообраќајно образование и стекнување на сообраќајна култура на учесниците во сообраќајот.

Во основните и средните училишта се организира настава од областа на сообраќајното воспитување и образование и се развиваат наставни и воннаставни училишни активности.

Предучилишните установи организираат соодветно сообраќајно воспитување и образование на децата.

Член 3

Органите за внатрешни работи вршат надзор над спроведувањето на прописите и над преземањето на мерки кои се однесуваат на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Во вршењето на работите од претходниот став органите за внатрешни работи ја следат состојбата на безбедноста на сообраќајот на патиштата; го обезбедуваат извршувањето на прописите за безбедност на сообраќајот со вршење на непосредна контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата и со вршење на контрола над: возачите и возилата, уредувањето и техничкото регулирање на сообраќајот и сообраќајните текови, обележувањето на патиштата со пропишаните сообраќајни знаци, состојбата на патиштата и работата на авто-школите и организациите што вршат технички преглед на моторните и приклучните возила, како и на тракторите и приклучните возила што ги влечат тие трактори.

Органите за внатрешни работи учествуваат во работата на сообраќајното воспитување и образование на учесниците во сообраќајот, а особено:

— во развивањето на сообраќајно-воспитната активност кај учесниците во сообраќајот преку извршување на редовните задачи;

— со следењето и анализирањето на незгодите, прекршоците и другите појави од влијание врз одвивањето на сообраќајот и безбедноста со укажување на актуелните проблеми и предлагање на мерки за нивно решавање;

— во организирањето и спроведувањето на разновидни форми на сообраќајно воспитување и образование преку соработка со органи, организации на здружениот труд и други организации;

— со одржувањето на врски со печатот, радиото и телевизијата со цел за давање податоци од интерес за јавноста;

— со учеството и давањето помош во обезбедување на сообраќајно-пропаганден материјал; и

— со повикувањето на лица кои прекршиле сообраќајни прописи или го загрозиле сообраќајот заради давање на сообраќајна поука.

Органите за внатрешни работи ги вршат и стручните и управните работи во врска со спроведувањето на возачките испити и испитите за возачи-инструктори; издавањето на возачки дозволи, потврди за познавање на сообраќајните прописи и дозволи за возачи-инструктори; регистрацијата на возила на моторен погон и вршењето на технички преглед на возила на моторен погон, ако со овој закон не е поинаку определено.

Во вршењето на работите од овој член органите за внатрешни работи, во рамките на својот делокруг, преземаат и предлагаат мерки со кои се овозможува успешно остварување на правата и интересите на работните и другите организации и на граѓаните во областа на сообраќајот на патиштата; соработуваат со стручните организации во областа на сообраќајот, здруженијата на граѓани и другите државни органи и ја прифаќаат нивната иницијатива за решавање на прашањата за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Член 4

Контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата, како и контрола над возачите и возилата на патиштата вршат припадници на милицијата.

Припадниците на милицијата се должни на учесниците во сообраќајот да им укажуваат соодветна помош.

Во реоните на воени објекти или објекти на територијалната одбрана, на обука и при вршење сообраќај на воени единици или единици на територијалната одбрана и нивни возила на патиштата, регулирањето на сообраќајот, по исклучок, можат да го вршат и воени лица и припадници на територијалната одбрана, што ќе ги определат воените органи или органите на територијалната одбрана, во обем и на начин со кој им се осигурува безбедноста на другите учесници во сообраќајот.

Член 5

Ограничувањето на сообраќајот за определени категории на возила во определено време или на определен пат, ограничување брзината на движењето на моторни возила и други забрани, обврски и ограничувања можат да се пропишуваат ако е тоа можно да им се соопшти на учесниците во сообраќајот со пропишан сообраќаен знак, а санкции можат да се изрекуваат ако е поставен таков знак.

На дел од магистрален или регионален пат, кој минува низ населено место, сообраќајот на возила може да се забрани само ако постои друг соодветен дел на пат на кој може нормално да се одвива сообраќајот на тие возила.

Член 6

Одделни изрази употребени во овој закон ги имаат овие значења:

1. „земјоделски трактор“ е возило на моторен погон кое, со оглед на тоа дека е конструирано да влече, потиснува, носи или задвижува менливи земјоделски орудија, првенствено е наменето за вршење на земјоделски работи, како и за влечење на приклучно возило за превоз на предмети сврзани со вршењето на тие работи, во кои случаи и повремено учествува во сообраќајот на јавен пат;

2. „мотокултиватор“ е возило на моторен погон, кое има само една оска и најмногу 16 КС, конструирано да влече, потиснува или носи менливи орудија за разни земјоделски работи односно да служи за погон на такви орудија или за влечење на приклучно возило прилагодено за мотокултиватор;

3. „работна машина“ е секое возило на моторен погон, освен моторните возила, тракторите, мотокултиваторите и велосипедите со мотор, кое првенствено е наменето за вршење на определени работи со сопствени уреди и опрема и кое, според конструкционите особини не може да развива брзина на движењето поголема од 30 км на час-комбајн, валжак, грејдер, финишер, копач за ровови и слично.

Одделни изрази употребени во член 7 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата ги имаат и во овој закон истите значења.

II. СООБРАЌАЈ

1. Вклучување на возило во сообраќајот

Член 7

Возач на автобус и товарно моторно возило кога се вклучува во сообраќајот од гаража, двор или од друга слична површина, ако видикот му е засолнет со друго возило, објект или предмет или видливоста му е намалена, должен е на местот каде што се вклучува да постави лице кое ќе овозможи безбедно излегување на возилото на пат.

Возач на велосипед, велосипед со мотор и мотоцикл без бочна приколка односно возач на запрежно возило, кој се вклучува во сообраќајот во случаите и под условите од претходниот став, должен е да го турка возилото односно да го води впрегнатиот добиток.

2. Движење на возило на пат

Член 8

Возач не смее со движење на возилото на назад да влегува во непрегледна раскрсница, да преминува патен премин преку железничка пруга во ниво, ниту да вози на преслапи, кривини и други места каде што е прегледноста недоволна.

3. Запирање и паркирање

Член 9

Заради спречување на возило на моторен погон само да тргне од местото на кое е оставено, возачот е должен да ги преземе следните мерки:

— да ја стави рачката на менувачот во соодветен степен на пренос и, по потреба, да ја притегне паркирната сопирачка;

— да ги сврти предните тркала кон работниот камен на тротоарот или коловозот, ако возилото се остава на низбрдица;

— да ги сврти предните тркала кон средината на коловозот, ако возилото се остава на угорнина; и

— да стави клинесте подлошки под соодветните тркала на возилото, ако на пат со надолжен наклон е оставено возило кое според прописите мора да има такви подлошки.

Член 10

Заради спречување на неовластено лице да стави возило на моторен погон во движење, возачот, кој ќе го напушти возилото на пат така што над него не е во состојба да оствари непосреден надзор, должен е да ги преземе следните мерки:

— да ја прекине работата на моторот и да го земе со себе клучот за ставање на моторот во движење;

— на возилото, за кое е пропишано да има уред за обезбедување на возилото од кражба, да го постави овој уред во положба, со која се почувствува задвижување на возилото;

— да ги затвори сите прозорци на кабината и каросеријата; и

— да ги заклучи бравите на сите врати од возилото и клучевите да ги земе со себе.

Член 11

На сообраќајни површини наменети за запирање и паркирање на возила, на кои со ознаки на коловозот е определен простор за сместување на секое возило, возачот може да го запре односно паркира возилото само во просторот и на начинот определен со овие ознаки.

Член 12

При запирање или паркирање на возило возачот е должен, меѓу своето возило и возилото што е порано запрено или паркирано, да остави доволно простор за да може ова возило без поголеми тешкотии повторно да се вклучи во сообраќајот.

Член 13

Возач кој нема можност на јавен пат, надвор од населби, целото запрено возило да го смести надвор од коловозот, мора да го смести така што тоа со поголемиот дел да биде надвор од коловозот, доколку и за тоа има можност.

Член 14

Возило, освен велосипед со две тркала, велосипед со мотор со две тркала и мотоцикл со две тркала, без бочна приколка, не смее да се паркира во двоен ред на коловозот.

4. Наизменично пропуштање на возило

Член 15

Организација на здружениот труд или друга организација, што поради изведување работи на пат е присилена да организира наизменично пропуштање на возила од спротивните правци по една сообраќајна лента, го регулира ова пропуштање со поставување на привремени уреди за давање светлосни сообраќајни знаци на крајните точки на делот од патот на кој се изведуваат работите. Ако делот на патот на кој се изведуваат работите е прегледен на целата своја должина, а работите траат кратко време, наизменичното пропуштање на возилата можат да го регулираат определени лица со наизменично кревање и спуштање на црвено односно зелено знаменце.

Ако наизменичното пропуштање на возила се регулира со помош на знаменца, проод имаат возилата што наидуваат од насоката каде што е кренато зеленото знаменце. Возилата што наидуваат од насоката каде што е подигнато црвено знаменце ги пропуштаат возилата што имаат проод.

5. Влечење на возило

Член 16

Возило на моторен погон смее да се влече со помош на јаже, крута врска — руда и со потпирање или закачување на предниот или задниот дел на возилото врз влечното возило.

Со јаже не смее да се влече возило на моторен погон на кое се неисправни уредите за управување или уредите за сопирање, ниту товарно моторно возило и автобус.

Со крута врска — руда не смее да се влече возило на моторен погон кое нема исправен уред за управување, ниту возило на моторен погон потешко од влечното возило, ако му е неисправна работната сопирачка.

Член 17

Ако возило на моторен погон се влече со јаже или крута врска — руда, возачот кој управува со влечното возило мора да има возачка дозвола односно потврда за управување со тоа возило.

Член 18

Растојанието меѓу возилата, ако влечењето се врши со јаже, мора да изнесува од три до пет метри, а ако се врши со крута врска — руда може да изнесува и помалку од три метри.

Член 19

Натоварено товарно моторно возило смее да се влече само до првото погодно место за претовар на товарот, а по исклучок, и до местото каде што може да се отстрани дефектот на возилото.

Член 20

Возило на моторен погон, кое на пат влече друго неисправно возило на моторен погон, не смее да се движи со брзина поголема од 40 км на час.

Возилото што се влече мора да биде така влечено, што да ја следи трагата на возилото што го влече.

Член 21

Товарните моторни возила и автобусите што се регистрирани на територијата на Републиката, во сообраќајот на пат мораат да имаат исправна крута врска — руда, а другите возила на моторен погон, освен возилата со две тркала — исправно јаже.

6. Сообраќај на велосипеди, велосипеди со мотор и мотоцикли

Член 22

Во сообраќајот на пат велосипед и велосипед со мотор смее да влече приколка со две тркала, прицврстена така што да е обезбедена стабилноста на возилото. Таа приколка не смее да биде поширока од 80 см, а на задната лева страна мора да има катадиоптер, пропишан за приклучно возило.

Член 23

На магистрален и регионален пат забрането е подготвување на лица за управување со велосипед и велосипед со мотор.

Член 24

На велосипедската патека, широка најмалку два метра, смеат по неа паралелно еден покрај друг да се движат само двајца возачи на велосипед или велосипед со мотор.

Член 25

На пат и на велосипедска патека брзината на движењето се ограничува на 40 км. на час за велосипед и велосипед со мотор.

Член 26

Возач на велосипед, велосипед со мотор и мотоцикл, за времето додека управува со возилото, не смее да води животно.

Член 27

Возач на мотоцикл за време на возење надвор од населба мора да носи заштитни очила, доколку на заштитниот шлем нема заштитно стакло.

7. Сообраќај на запрежни возила

Член 28

Возач на запрежно возило се смета дека управува со впрегнатиот добиток ако уздите ги држи во раце или ако го води впрегнатиот добиток.

Возач на запрежно возило е должен да го води впрегнатиот добиток при преминување на пат

резервиран за сообраќај на моторни возила и на пат преку железничка пруга во ниво, без браници или полубраници.

Член 29

Возач на запрежно возило, кога се движи зад друго запрежно возило, должен е да се движи зад тоа возило на растојание од најмалку 50 м., за да им се овозможи на побрзите возила поси-гурно престигнување.

Член 30

Во сообраќајот на пат во запрежно возило можат да бидат впрегнати најмногу две запреги една по друга.

Ако запрежното возило го влечат две запреги, возачот мора да има придружник.

Член 31

На запрежно возило во сообраќајот на пат може да биде прикачено уште едно запрежно возило.

На магистрален и регионален пат две прикачени запрежни возила не можат да бидат влечени од една запрега.

Во сообраќајот на пат за запрежно возило на задната десна страна смее да се врзе само едно грло добиток со јаже или синцир, кои не можат да бидат подолги од еден метар.

Член 32

Кога запрежно возило се движи по јавен пат мора да има исправен уред за сопирање на задните тркала.

Член 33

Возач на запрежно возило не смее во населба да ја тера запрегата со кас или галоп.

Член 34

На јавен пат не смее да се прикачи запрежно возило за трактор.

8. Движење на добиток

Член 35

На магистрален и регионален пат забрането е да се тера добиток во стадо или во крдо.

На магистрален пат поединечен добиток забрането е да води лице кое не наполнило 15 години возраст.

На регионален и локален пат поединечен добиток односно на локален пат и добиток во стадо или во крдо забрането е да води односно да тера лице кое не наполнило 10 години возраст.

Член 36

Добитокот што се тера во стадо или во крдо на пат го надгледуваат доволен број на терачи, кои се должни да обезбедат добитокот да не преминува на левата страна на коловозот. Терачите на добиток се распоредени напред и назад од стадото или крдото од левата страна, во правец на движењето.

Член 37

Се забранува задржување и собирање на добиток на јавен пат.

Член 38

Добиток што се движи на јавен пат во поголем број, се води односно се тера во одвоени групи најмалку на растојание од 50 м., за да им се овозможи на возилата побезбедно разминување, престигнување и обиколување.

Член 39

Преминување со добиток преку јавен пат на кој нема изградени или определени премини, се врши само на прегледни делови од патот.

Преминување на добиток во стадо или во крдо преку магистрален или регионален пат со современ коловозен застор го обезбедуваат најмалку двајца терачи, што се наоѓаат од едната и од другата страна на преминот.

9. Движење на пешаци

Член 40

Пред стапувањето на коловоз, заради обиколување пречка на тротоар, пешакот е должен особено да обрне внимание на оддалеченоста и брзината на возилото што му се приближува, за да може да оцени дали со стапувањето на коловозот не ја загрозува безбедноста на сообраќајот.

Изведувачот на работите на тротоар е должен да обезбеди сигурно движење на пешаците по коловозот, доколку пешаците поради тие работи мораат да се движат по коловозот.

Член 41

Колона на пешаци која по коловоз се движи под раководство на водич (организирана колона), не смее да биде толку долга што со својата должина да го оневозможува нормалното вршење на сообраќајот.

Ако по коловоз се движат повеќе организирани колони, растојанието меѓу нив мора да биде доволно заради безбедно престигнување на колоните од возилата.

Ноќе и во услови на намалена видливост, како и во други случаи кога тоа го бара безбедноста на сообраќајот, пешаците што се движат по коловоз во организирана колона, освен кога се движат погребни поворки и воени единици, се должни да се движат во колона по еден.

Член 42

На коловоз на кој се врши сообраќај забрането е играње, лизгање, скијање и санкање, како и возење на детски превозни средства — детски велосипеди, ролшуи и др.

Се забранува задржување или играње на тротоар, ако со тоа се попречува движењето на пешаците.

Член 43

Лице кое се движи со помош на подвижен стол за немоќни лица, што се задвижува со силата на сопствен мотор може, по исклучок, да се движи и по тротоар ако брзината на движењето не е поголема од брзината на одот на пешакот.

10. Пробно возење

Член 44

За пробно возење при кое, заради испитување својствата на произведено или преправено возило на моторен погон, мора да се отстапи од одделни одредби на прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата потребно е посебно одобрение.

Во одобрението за пробно возење се наведуваат мерките за безбедност што на свој трошок е должен да ги преземе организаторот на пробното возење и се назначуваат лицата кои можат да се наоѓаат на возилото за време на пробното возење, и се внесуваат основните податоци за возилото со кое се врши пробното возење, името и презимето на возачот и бројот на возачката дозвола, со назначување на категоријата, дозволата за возач на трактор односно потврдата за познавање на сообраќајните прописи, називот на местото и релацијата каде ќе се врши пробното возење, целта на пробното возење, назначување на прописите на сообраќајот од кои во текот на пробното возење ќе се отстапува и времето на изведување на пробното возење.

Одобрението за пробно возење возачот е должен да го носи со себе и да го покаже по барање на припадник на милицијата.

Барањето за издавање на одобрение за пробно возење ги содржи податоците од став 2 на овој член, а ако се испитува моторно или приклучно возило, чија вкупна тежина, оскински притисок или димензии ги надминуваат пропишаните граници, со барањето треба да се приложи и дозволата за вонреден превоз.

Член 45

Одобрението за пробно возење го издава општинскиот орган за внатрешни работи, а за пробно возење, што се врши на подрачје на две или повеќе општини, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи (Републички секретаријат).

Ако со пробното возење би можел да се оштети патот или патните објекти, одобрението за пробно возење се издава во согласност со организацијата или органот што се грижи и го одржува патот на кој се врши пробното возење, освен во случаите кога е издадена дозвола за вонреден превоз.

Ако за обезбедување на пробното возење е потребно обезбедување од припадници на милицијата тогаш тоа го врши општинскиот орган за внатрешни работи, што ќе го определи Републичкиот секретаријат кога тој го издава одобрението за пробното возење. Трошоците за ова обезбедување ги сноси организаторот на пробното возење.

Член 46

Барањето за издавање на одобрение за пробно возење ќе се одбие ако со пробното возење би се загрозила безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 47

Одобрението за пробно возење не го ослободува возачот или организаторот на пробното возење од одговорност за предизвикана сообраќајна незгода во вршење на пробното возење поради отстапување од одделни сообраќајни прописи.

Член 48

Возило на моторен погон, со кое се врши пробно возење, покрај регистарската односно пробната таблица, посебно е обележено со натпис „ПРОБНО ВОЗЕЊЕ“ на предниот и задниот дел од возилото.

11. Вонреден превоз

Член 49

Дозвола за вонреден превоз може да се издаде по претходно добиена согласност од општинскиот орган за внатрешни работи, а за вонреден превоз што се врши на подрачјето на две или повеќе општини од Републичкиот секретаријат во рок од 48 часа од примањето на барањето за издавање на дозвола за вонреден превоз.

Организација или лице кое врши вонреден превоз (превозник) организира придружба на превозот со свои возила и работници, и презема други мерки за безбедноста и постапува според условите определени во дозволата во врска со превозот.

Органот за внатрешни работи, кој дава согласност на дозволата за вонреден превоз, може да определи превозот да се врши со придружба на припадник на милицијата, како и да го определи начинот на вршењето на придружбата.

Член 50

Барањето и дозволата за вонреден превоз содржи: вид, количество, тежина и димензии на возилото и товарот, патна релација, време на превозот, мерки на безбедност и други услови во врска со превозот.

Надлежниот орган за внатрешни работи од член 49, став 1 на овој закон може да определи посебни услови за вонреден превоз.

Член 51

Во случаите кога вонредниот превоз се обезбедува со припадници на милицијата, обезбедувањето го врши општинскиот орган за внатрешни работи кој ја издал согласноста. Ако согласноста ја издал Републичкиот секретаријат, во неа се определува кој орган за внатрешни работи ќе го врши обезбедувањето.

Член 52

Вонредниот превоз нема да почне односно ќе се прекине ако настанат такви околности кои ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот или кога не се исполнети условите наведени во дозволата за вонреден превоз.

Член 53

Трошоците за обезбедување на вонреден превоз, кога тоа го вршат припадници на милицијата, ги поднесува превозникот.

Член 54

Одредбите од чл. 49 до 53 на овој закон не се применуваат за возилата на органите за внатрешни работи, Југословенската народна армија и територијалната одбрана.

12. Спортски и други приредби на пат

Член 55

За одржување на спортски и други приредби на пат потребно е посебно одобрение.

Одобрението од претходниот став го издава надлежниот орган за внатрешни работи од член 45, став 1 на овој закон, во согласност со организацијата на здружениот труд или органот што се грижи и што го одржува патот.

Член 56

Барањето за издавање на одобрение од член 55 на овој закон се поднесува најдоцна 15 дена пред почетокот на приредбата.

Надлежниот орган за внатрешни работи е должен решение да донесе најдоцна 8 дена пред одржувањето на приредбата.

Против решението може да се изјави жалба во рок од 24 часа од приемот на решението.

Решение по жалба се донесува најдоцна во рок од три дена пред почетокот на приредбата.

Член 57

Во барањето за одржување на спортска или друга приредба на пат посебно се означуваат мерките што организаторот ги предвидува за обезбедување на гледачите и учесниците на приредбата.

Со барањето се прилагаат програмата и пропозициите на приредбата.

Член 58

Ако спортската приредба на која се натпреваруваат моторни возила во брзина се одржува на пат на кој за време на приредбата се исклучува сообраќајот, со барањето за издавање на одобрение за одржување на таквата приредба се прилага доказ дека Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски е согласен да се одржи таа приредба.

Член 59

Барањето за издавање на одобрение за одржување на спортска или друга приредба на пат ќе се одбие, доколку не е благовремено поднесено или ако се утврди дека организаторот не може да обезбеди потребен ред и да спроведе соодветни мерки за обезбедување на гледачите и учесниците на приредбата, и ако со ограничувањето или исклучувањето на сообраќајот на пат во поголема мерка би се попречил или загрозил сообраќајот на пат поради необезбедување на друг пат за учесниците во сообраќајот.

Член 60

Во одобрението за одржување на спортска или друга приредба на пат се наведуваат мерките за безбедност што организаторот е должен да ги преземе, а особено оние кои се однесуваат на безбедноста на гледачите и учесниците.

Кога сообраќајот на пат се ограничува или исклучува поради одржување на приредба, организаторот е должен за тоа да ја извести јавноста преку печатот, радиото или на друг погоден начин, најмалку 48 часа пред почетокот на приредбата.

Член 61

Натпреварувачите што учествуваат во приредбата можат да ги следат само возила посебно обележани со ознака што ја одредил организаторот. Примерок од ознаката му се доставува најдоцна три дена пред почетокот на приредбата на органот што го издал одобрението. Еден примерок од оваа ознака организаторот му ја доставува и на секој општински орган за внатрешни работи, преку чие подрачје минува патот на кој се одржува приредбата.

Член 62

По одржаната приредба веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа организаторот е должен од патот да ги отстрани знаците на предупредување, известување и другите ознаки и уреди што биле поставени во врска со одржувањето на приредбата.

Ако организаторот не постапи според одредбата од претходниот став, општинскиот орган за внатрешни работи ќе нареди отстранувањето да се изврши на трошок на организаторот.

Член 63

Органот за внатрешни работи што го издал одобрението за одржување на приредбата може тоа да го повлече и да ја забрани приредбата ако утврди дека организаторот не ги презел мерките за безбедност наведени во одобрението.

Работникот на органот за внатрешни работи, определен да се грижи за безбедноста на сообраќајот на приредбата, може да нареди да се прекине приредбата што е во тек ако организаторот не ги преземе мерките за безбедност утврдени во одобрението или ако тоа го бараат други причини на безбедноста.

Член 64

Ако заради обезбедување на приредбата и сообраќајот организаторот побара или надлежниот орган за внатрешни работи определи присуство односно придружба од припадници на милицијата, трошоците за тоа обезбедување ги поднесува организаторот.

Присуство односно придружба од припадници на милицијата обезбедува општинскиот орган за внатрешни работи ако приредбата се одржува само на територијата на општината. Ако приредбата се одржува на територија на две или повеќе општини присуство на припадници на милицијата обезбедува секој општински орган за внатрешни работи за својата територија, а придружбата ја определува Републичкиот секретаријат од припадници на милицијата на оние општински органи за внатрешни работи на чија територија се одржува приредбата.

13. Превоз на лица со возила**а) Општи одредби****Член 65**

Со возило на моторен погон можат во сообраќај на пат да се превезуваат лица во оној број кој е означен во сообраќајната дозвола односно во потврдата за регистрација, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Во моторно возило две деца од 7 до 10 годишна возраст се сметаат како едно лице.

Член 66

Лице што се превезува не смее да ускокнува, искокнува или да ја отвора вратата или да се наведува надвор од моторното возило што е во движење.

Член 67

Во затворениот простор на моторно или приклучно возило, кој не може да се отвори одвнатре, возачот не смее да превезува лица, освен во возилата на органите за внатрешни работи, правосудните органи, Југословенската народна армија и територијалната одбрана.

Член 68

Забранет е превоз на лица на надворешните делови на моторно и приклучно возило, освен на лицата кои работите на своето работно место ги вршат во врска со тоа возило-противпожарно возило, возило на градска чистота, возило на електродистрибуција и слично.

Член 69

Ако во просторот определен за сместување на товар на товарно моторно возило и трактор се превезуваат работници потребни за товарење или истовар на товарот во патниот налог, кој возачот е должен да го носи со себе и да го покаже по барање од овластено лице, се внесуваат податоци за бројот и името и презимето на овие работници.

Член 70

Со возило на моторен погон, кое поради неисправност се влече на пат, забрането е да се превезуваат лица.

б) Превоз на лица со автобуси**Член 71**

Во автобус и негова приколка, со кои се врши јавен превоз во меѓуградски сообраќај, можат да се превезуваат онолку патници колку што има вградени седишта.

Во автобус без приколка, со кој се врши јавен превоз во меѓуградски сообраќај на релација долга до 40 км. можат да се превезуваат патници и стоејќи, колку што има места за стоење, доколку состојбата и елементите на патот дозволуваат сигурен сообраќај и ако таков превоз биде одобрен од Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, во согласност со Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски.

Во автобус и негова приколка, со кои се врши јавен превоз или превоз за сопствени потреби во градски и приградски сообраќај, можат да се превезуваат онолку патници односно лица колку што има вградени седишта и места за стоење.

Во возилата од претходниот став мора да бидат вградени држачи за патниците односно за лицата што се превезуваат стоејќи.

Бројот на местата за стоење се утврдува врз основа на фабричката документација за дозволеното оптоварување на возилото и се впишува во сообраќајната дозвола.

Член 72

Автобус со кој се превезуваат деца, за време на превозот се обележува со посебен знак.

Обликот, содржината и начинот на поставување на знаци на автобуси со кои се превозуваат деца ги пропишува републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 73

Вкупниот број на вградените седишта и местата за стоење во автобус и негова приколка што се впишани во сообраќајната дозвола, видно се истакнуваат во автобусот и приколката.

Член 74

Автобусот од член 71 ст. 2 и 3 на овој закон, не смее да се движи на пат со брзина поголема од 50 км. на час.

Возилото од претходниот став на левата половина од својата задна страна мора на видно место да носи ознака во форма на круг во жолта боја, опточен со црвен раб, во кој со црвена боја е испишан бројот кој ја означува најголемата дозволена брзина со која смее да се движи тоа возило.

Член 75

Во случај на евакуација, елементарна непогода, епидемија и пожар од поголем обем во автобус и негова приколка можат да се превезуваат лица и стоејќи.

в) Превоз на лица со товарни моторни возила**Член 76**

На товарни моторни возила, во просторот определен за сместување на товар, можат да се превезуваат најмногу пет лица кои работат на товарна раба или истовар на товарот.

Лицата од претходниот став не смеат во возилото да стојат ниту да седат на страниците на каросеријата, на нестабилниот товар или на товарот што ја преминува висината на товарниот сандак.

На товарно моторно возило кое нема страници на каросеријата и на товарно моторно возило со автоматски истоварувач, во просторот определен за сместување на товар не смеат да се превезуваат лица.

Член 77

На товарно моторно возило, во просторот определен за сместување на товар можат, врз основа на посебно одобрение, да се превезуваат работници од местото на живеењето до местото на работењето и обратно и од едно до друго работно место (групен превоз).

Товарното моторно возило, во чиј простор определен за сместување на товар се врши групен превоз има: седишта прицврстени за подот на каросеријата, со ширина од најмалку 45 см. за секое лице, страни на каросеријата високи најмалку 120 см. цврста надворешна потпирка висока најмалку 120 см. на задните седишта и на седиштата по должината на работ на каросеријата, ако нејзините страни се повисоки од 120 см., носач на церадата и церада со два отвора за вентилација и скали за влегување и излегување на лицата.

Групен превоз може да се врши и на подрачјето на две и повеќе општини.

Одобрение за групен превоз се издава откако со технички преглед ќе се утврди дека товарното моторно возило е исправно.

Одобрението за групен превоз го издава општинскиот орган за внатрешни работи. Ако превозот се врши на подрачје на две или повеќе општини, одобрението го издава општинскиот орган за внатрешни работи, на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружениот труд односно живеалиштето на подносителот на барањето.

Во случај на евакуација, елементарна непогода, епидемија и пожар од поголем обем, со товарно моторно возило во просторот определен за сместување на товар групен превоз се врши без одобрение.

Во случаите од претходниот став не може да се врши групен превоз на деца кои не наполниле 14 години старост, ако не е обезбедена придружба од полнолетно лице.

Член 78

Одобрение за групен превоз може да му се издаде на возач кој за последните пет години не е осудуван за кривично дело загрозување на јавниот сообраќај.

Член 79

Со товарно моторно возило, со кое се врши групен превоз, може да управува само возач на кого управувањето со моторно возило му е основно занимање и има најмалку три години возачка дозвола за управување со онаа категорија на возило на која и припаѓа возилото со кое се врши превозот, како и ако најмалку три години управувал со возила од оваа категорија.

Член 80

Одобрението за групен превоз содржи: презиме и име на возачот; број на возачката дозвола со означување на категоријата; марка на возилото; број на регистарската таблица и сообраќајната дозвола; време за кое е издадено одобрението; релација на која возилото сообраќа и број на лицата што можат да се превезуваат.

Одобрението се издава со рок на важење до три месеци.

Возачот е должен за време на вршењето на превозот со себе да го носи одобрението и да го покаже по барање од припадник на милицијата.

Член 81

Товарно моторно возило, со кое се врши групен превоз, не смее да се движи со брзина поголема од 50 км. на час.

Возилото од претходниот став мора да ја има ознаката предвидена во член 74, став 2 на овој закон, освен возилото од член 77, став 6 на овој закон.

Член 82

Вкупната тежина на лицата што групно се превезуваат со товарно моторно возило не смее да премине 70% од носивоста на возилото.

Член 83

Ако на товарно моторно возило се превезува добиток, во просторот определен за сместување на товар не смеат да се превезуваат и лица.

Член 84

На приклучно возило што го влече товарно моторно возило забранет е превоз на лица.

г) Превоз на лица во приклучно возило што го влече трактор**Член 85**

Во приклучно возило што го влече трактор можат да се превезуваат лица кои работат на товарна раба или истовар на товарот или кои вршат земјоделски работи, и тоа: до три лица на приклучно возило со дозволена носивост до три тона и до пет лица на приклучно возило со дозволена носивост над три тони.

Во приклучно возило со автоматски истоварувач можат да се превезуваат лица до бројот определен во претходниот став, ако е исклучен тој уред.

За време на превозот лицата мораат да седат на подот од товарниот сандак или на товарот, ако товарот не ја преминува висината на товарниот сандак.

Превоз на лица во приклучно возило може да се врши ако тракторот влече едно приклучно возило.

Член 86

Тракторот што влече приклучно возило со кое се превезуваат лица не смее да се движи со брзина поголема од 30 км. на час.

Член 87

Со приклучно возило што го влече тракторот можат, врз основа на одобрение, да се превезуваат повеќе од три односно пет лица, ако тие вршат земјоделски работи, и тоа само од местото на живеење до местото на работењето и обратно, и од едно до друго место на работење.

Во случај на елементарна непогода, епидемија и пожар од поголем обем, превоз на повеќе од три односно пет лица со приклучно возило што го влече трактор се врши без одобрение.

Превозот од став 1 на овој член е забранет во приклучно возило со автоматски истоварувач или со една оска.

Член 88

Одобрението од член 87, став 1 на овој закон го издава општинскиот орган за внатрешни работи од член 77, став 5 на овој закон, откако со технички преглед ќе се утврди дека се исправни тракторот и приклучното возило.

Возачот е должен, за време на вршењето на превозот, со себе да го носи одобрението и да го покаже по барање од припадник на милицијата.

Член 89

Со трактор што влече приклучно возило во кое се врши превоз на лица од член 87 на овој закон, може да управува само возач на кого управувањето му е основно занимање и има најмалку три години дозвола за возач на трактор или возачка дозвола која дава право за управување со трактор, како и ако најмалку три години управувал со такви возила. Кога таков превоз се врши во приклучно возило што го влече земјоделски трактор може да управува и возач кој имал најмалку три години дозвола за возач на трактор.

Член 90

Лице што се превезува не смее да стои во приклучното возило што го влече тракторот, да седи на страниците на товарниот сандак, да ускокува и исконкува додека е возилото во движење, како и да се вози на надворешните делови или приклучните орудија што ги влече трактор.

Член 91

Одредбите од чл. 65 до 90 на овој закон не се применуваат на возилата на органите за внатрешни работи, Југословенската народна армија и територијалната одбрана.

д) Превоз на лица со други возила

Член 92

Возач на велосипед или на велосипед со мотор кој наполнил 18 години старост смее да превезува само дете кое не наполнило 7 години старост ако посебното седиште е пред возачот.

Возач на велосипед со мотор или на мотоцикл смее да превезува само лице кое наполнило 7 години старост, ако лицето го опчекорило посебното седиште.

Возачот на возило од ст. 1 и 2 на овој член не смее да превезува лице кое е под влијание на алкохол.

Член 93

На приколка од член 22 на овој закон, како и во товарен сандак на велосипед, велосипед со мотор или на мотоцикл забрането е да се превезува лице.

Член 94

На запрежно возило смеат да се превезуваат толку лица колку што дозволува просторот лицата да се сместат седечки.

Возачот и лицата што се превезуваат на запрежно возило не смеат да стојат во возилото, да седат со спуштени нозе или да седат на страниците на возилото или на нестабилниот товар, ниту да се наоѓаат на рудата за време на движењето на возилото.

14. Сообраќај на работни машини и мотокултиватори

Член 95

Работна машина што се движи со силата на сопствен мотор и мотокултиватор можат во сообраќајот на пат да ги имаат само оние приклучоци што се произведени за таа цел.

Работна машина и мотокултиватор во сообраќајот на пат мораат да имаат исправни уреди за управување и сопирање.

Член 96

На работната машина или на приклучокот за време на возење може да се наоѓаат само возачот и придружувачот, а на мотокултиваторот само возачот.

III. ВОЗАЧИ

1. Услови за управување со возила

Член 97

Со трактор во сообраќајот на пат може да управува само лице кое има важечка дозвола за возач на трактор или важечка дозвола што дава право на управување со моторни возила од категориите: Б, Ц или Д.

Член 98

Дозвола за возач на трактор ќе му се издаде на лице кое ги исполнува овие услови:

1. да е душевно и телесно способно за управување со трактор,
2. да има наполнили 16 години старост,
3. да има положен испит за управување со трактор,
4. со одлука на надлежниот орган да не му е забрането издавање на возачка дозвола односно дозвола за возач на трактор.

Член 99

Со работна машина, мотокултиватор и велосипед со мотор во сообраќајот на пат може самостојно да управува само лице кое има потврда за познавање на сообраќајните знаци и основните правила на сообраќајот на патиштата (возачка потврда) односно лице кое има важечка возачка дозвола или важечка дозвола за возач на трактор.

Член 100

Дозвола за возач на трактор се издава со ограничен рок на важење од пет години.

На лице за кое при здравствениот преглед е утврдено и во здравственото уверение е констатирано дека има душевни или телесни недостатоци кои уште не претставуваат пречка за издавање на дозволата од претходниот став, но постојат изгледи дека ќе се влоши неговата здравствена состојба, ќе му се издаде дозвола со рок на важење предложен во здравственото уверение, а кој не може да биде пократок од две години.

Возачката потврда се издава со неограничен рок на важење.

Член 101

Дозволата за возач на трактор односно возачката потврда може да биде одземена под условите и на начин пропишан за одземање на возачки дозволи.

Решение за одземање на возачка дозвола, дозвола за возач на трактор односно возачка потврда донесува општинскиот орган за внатрешни работи кој возачот го води во евиденција.

Член 102

Со велосипед на пат може да управува само лице кое наполнило 10 години старост, а со велосипед со мотор лице кое наполнило 14 години старост.

Член 103

Со запрежно возило на пат може да управува само лице кое наполнило 15 години старост.

2. Подготвување на кандидати за возачи**Член 104**

Подготвување на кандидат за возач на моторно возило и возач на трактор (кандидат за возач) врши авто-школа, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Авто-школа од претходниот став може да основа Републиката, општина, организација на здружен труд и друга организација.

Член 105

Кандидатот за возач не е должен во авто-школа да се подготвува по прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата и во организација на Црвениот крст на Македонија по основите за укажувањето на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода.

Член 106

Авто-школа мора да биде опремена така што да може успешно да подготвува кандидати за возачи за полагање на возачки испит.

Возачот-инструктор во авто-школа мора да ги исполнува условите за возач-инструктор пропишани во овој закон.

По исклучок, како инструктор за прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата, може да биде и лице кое не е возач-инструктор, ако има висока или виша стручна подготовка, соодветни стручни знаења и стаж на возач на моторно возило подолг од три години.

Член 107

Подготвување на кандидат за возач може да врши само лице кое со авто-школа, по правило, е во редовен работен однос.

Член 108

Авто-школа мора да има:

- погодна просторија со соодветен мебел, и
- средства и уреди за изведување на наставата по прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Авто-школа, покрај средствата од претходниот став, е должна за подготвување на кандидат за возач во управување со моторно возило да обезбеди моторно возило од онаа категорија за која се врши подготвувањето.

Член 109

Условите од член 108 на овој закон мора да ги исполнува и истурено одделение на авто-школа, која за подготвување на кандидати за возачи го организира надвор од седиштето на авто-школа.

Член 110

Почетно подготвување на кандидат за возач во управување со моторно возило или трактор може да се врши само на уреден полигон или друг простор што за таа цел ќе го одобри надлежниот орган на општинското собрание.

Член 111

Подготвувањето на кандидат за возач по основите за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода го врши организација на Црвениот крст на Македонија.

Подготвувањето од претходниот став го врши лекар, кој не е должен да има дозвола за возач-инструктор.

Член 112

Одобрение за работа на авто-школа односно нејзино истурено одделение издава општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 113

Подготвување на кандидат за возач може да се врши на возило што е регистрирано во Југославија и што има двојни команди или вградена помошна сопирачка меѓу кандидатот и возачот-инструктор, а ако е возилото на авто-школа, задолжително има двојни команди и две возачки огледала од обете надворешни страни на предниот дел на возилото.

За време на подготвувањето во возилото можат да се наоѓаат само кандидатот за возач и возачот-инструктор, а по потреба и лицето што е овластено да врши надзор над подготвувањето на кандидатите за возачи.

Член 114

Авто-школа мора да се придржува за наставниот план и програмата и уредно да ги води пропишаните евиденции на подготвувањето на кандидатите за возачи.

Член 115

Авто-школа односно организација на Црвениот крст на Македонија, може да отстапува од наставниот план и програмата во случаи кога кандидатот за возач дополнително се подготвува заради совладување на определена материја или кога не му е потребно целосно подготвување по прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата односно по основите за укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода.

Член 116

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи, во согласност со републичкиот секретар за образование и наука, да донесе поблиски прописи за работата на авто-школите, наставниот план и програмата, опремата со која школите мораат да располагаат и евиденциите што мораат да ги водат.

Член 117

Надзор над работата на авто-школа, во поглед на исполнување на пропишаните услови за работа и начинот на подготвување на кандидатите за возачи, врши општинскиот орган за внатрешни работи.

Ако општинскиот орган за внатрешни работи во вршењето на надзорот утврди дека авто-школа не ги исполнува пропишаните услови или кандидатите за возачи не ги подготвува според пропишаната програма или на пропишан начин, или ако поголем број од кандидатите за возачи покажуваат слаб успех, може со решение да определи авто-школа да привремено да престане со подготвувањето на кандидати за возачи и да постави рок до кога мора да се исполнат пропишаните услови односно да се отстранат утврдените недостатоци.

Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување.

Ако авто-школа во определениот рок не ги исполни пропишаните услови односно не ги отстрани утврдените недостатоци, ќе се одземе одобрението за нејзиното работење.

Член 118

Забраната за работа на авто-школа се однесува на целата територија на Републиката, а забраната на истуреното одделение на авто-школа се однесува само на тоа одделение.

Член 119

Републичкиот секретар за внатрешни работи може да забрани да се врши подготвување на кандидати за возачи во управување со моторно возило на определен автопат и пат резервиран за сообраќај на моторни возила и во определено време, ако тоа го бараат причините на безбедноста на сообраќајот.

Член 120

На пат може да се подготвува за управување со моторно возило и лице кое има до една година помалку од годините на староста пропишани за издавање на возачка дозвола за категоријата на возила во која спаѓа возилото на кое се врши подготвувањето, но возачкиот испит може да го полага откако ќе ги наполни годините на староста пропишани за издавање на возачка дозвола.

Член 121

За време на подготвување на кандидатот за возач во управување со моторно возило или трактор, возачот-инструктор не смее да биде под влијание на алкохол или други опивни средства или толку изморен или болен, или во таква психичка состојба, што да не е способен да врши сигурен надзор над кандидатот што го подготвува.

Возач-инструктор не смее да подготвува кандидат за возач односно за управување со моторно возило или трактор кој е под влијание на алкохол или други опивни средства или е толку изморен или болен или е во таква психичка состојба, што не е способен сигурно да управува со возилото по пат. Возач-инструктор не смее да му дозволи на кандидатот за возач да управува со моторно возило или трактор на пат и во случај ако кандидатот не е во доволна мерка подготвен.

Член 122

Возач-инструктор, кога подготвува кандидат за возач во управување со моторно возило, должен е со себе да ја носи возачката дозвола, дозволата за возач-инструктор и потврдата од авто-школата дека е во редовен работен однос како возач-инструктор во таа авто-школа, како и доказот дека кандидатот за возач се подготвува во таа авто-школа и да ги покаже по барање од припадник на милицијата.

Член 123

Кандидат за возач на мотоцикл може да се подготвува за управување со мотоцикл на пат и без надзор на возач-инструктор, ако претходно положи испит од прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата односно ако има возачка дозвола од Б, Ц или Д категорија, дозвола за управување со трактор или возачка потврда.

Кандидатот за време на подготвувањето мора кај себе да има една од дозволите предвидени во претходниот став односно потврда за положениот испит од прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата, што му ја издава надлежниот општински орган за внатрешни работи.

На начин предвиден во став 1 на овој член, кандидатот може да се подготвува за управување со мотоцикл на пат најмногу 30 дена, а ако испитот го повторува најмногу 60 дена.

Кандидат за возач на мотоцикл не смее да се подготвува на пат додека не биде во доволна мера подготвен за сигурно управување со мотоцикл.

Член 124

Подготвување на кандидат за возач на трактор може да организира и земјоделска и друга организација на здружениот труд што се занимава со проблеми на земјоделството.

Подготвување на кандидат за возач на трактор може да врши и лице кое не ги исполнува условите од член 140 на овој закон, ако има најмалку три години возачка дозвола за управување со моторни возила од Б, Ц или Д категорија или е возач на трактор, кој на практично управување со трактор поминал најмалку три години.

Член 125

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за димензиите и начинот на поставување на посебните таблици за означување на возилото на кое се врши подготвување на кандидати за возачи.

3. Возачки испит и проверка на знаењата

Член 126

Возачкиот испит го спроведува оној општински орган за внатрешни работи, во чија општина постојат населени места, кои ги исполнуваат следните услови:

- да имаат развиена улична мрежа во која некои од улиците се со современ коловоз,
- да имаат современа сообраќајна сигнализација — сообраќајни знаци, ознаки на коловоз и светлосни сообраќајни знаци, и
- да имаат уредени раскрсници и патишта со развиен сообраќај.

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да определи во кои населени места, кои ги исполнуваат условите од претходниот став, ќе се спроведуваат возачките испити и за кои категории на моторни возила, како и од кои други општински подрачја кандидатите за возачи ќе полагаат возачки испит во тие населени места.

Член 127

Спроведувањето на возачкиот испит во општински орган за внатрешни работи го врши комисија за полагање на возачки испит (испитна комисија). Две или повеќе општини можат да имаат заедничка испитна комисија.

Комисијата за возачки испит ја основа старешината на општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 128

Испитната комисија има претседател и најмалку по еден испитувач за прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата и за управување со моторно возило.

За претседател и испитувач може да биде одредено лице кое има најмалку средна или на неа рамна стручна спрема и дозвола за возач — инструктор од онаа категорија на моторни возила за која врши испитување.

Член 129

Подготвеноста на кандидатот за возач од основите за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода ја утврдува организација на Црвениот крст на Македонија, која на кандидатот му издава писмена потврда.

Член 130

Кандидатот кој полага испит за управување со моторно возило кое спаѓа во А или Е категорија, а има возачка дозвола за управување со моторни возила од Б, Ц или Д категорија, полага испит само за управување со мотоцикл, односно со група на возила кои спаѓаат во категоријата Е.

Кандидатот од претходниот став е должен да докаже дека му е утврдена подготвеноста од основите за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода ако веќе не полагал таков испит.

Член 131

Кандидатот за возач може да се јави на возачки испит ако со пријавата за полагање на возачкиот испит поднесе:

— потврда од авто — школата за спроведеното подготвување за управување со моторно возило или трактор,

— потврда од училиштето на ученик кој го завршил училиштето во кое подготвувањето за управување со моторно возило или трактор е предвидено во наставната програма,

— потврда за утврдена подготвеност од основите за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода, освен во случаите од член 130, став 2 на овој закон,

— здравствено уверение дека е телесно и душевно способен за управување со возила од онаа категорија за која го полага возачкиот испит, кое не смее да биде постаро од една година, и

— доказ дека е исполнет условот од член 152, став 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 132

Надлежниот општински орган за внатрешни работи може да основа комисија за полагање на возачки испит, во оние училишта и тоа за нивните ученици, во кои подготвувањето за управување со моторно возило е предвидено во наставната програма.

Член 133

Проверката на познавањето на сообраќајните знаци и основните правила на сообраќајот на патиштата (проверка на знаењата) ја врши општинскиот орган за внатрешни работи.

Проверката на знаењата се врши без надоместок на трошоците.

Член 134

Кандидатот за возач полага возачки испит пред испитна комисија која е месно надлежна според член 126, став 2 од овој закон за подрачјето на општината на која кандидатот има живеалиште.

Кандидатот за возач, кој поради вработување, школување, студирање или од други оправдани причини престојува во едно место надвор од своето живеалиште подолго од шест месеци, може да полага возачки испит и пред испитна комисија која е месно надлежна според член 126, став 2 од овој закон за подрачјето на општината на која кандидатот престојува.

Кандидат за возач, кој има живеалиште надвор од територијата на Југославија, а престојува во Југославија подолго од шест месеци, го полага возачкиот испит пред испитната комисија надлежна за подрачјето на општината на која престојува.

Причините определени во став 2 на овој член испитната комисија е должна да ги утврди со писмени докази. Доколку кандидатот не достави такви докази, возачкиот испит не може да го полага пред испитната комисија надлежна според местото на престојувањето.

Член 135

Тестовите за полагање на возачки испит и за проверката на знаењата, како и листовите со испитните прашања ги подготвува Републичкиот секретаријат.

Тестовите и испитните прашања не смеат да се објавуваат ниту да се пуштаат во слободен промет.

Член 136

Трошоците сврзани со тестовите, испитните листови и уверенијата за положениот возачки испит ги сноси кандидатот за возач.

Висината на трошоците од претходниот став ја определува Републичкиот секретаријат.

Член 137

На испитот за возач на трактор се утврдува дали кандидатот ги познава сообраќајните знаци и основните правила за сообраќај на патиштата, како и дали ја има потребната вештина за управување со трактор.

Член 138

Возачкиот испит ќе се поништи и возачката дозвола односно дозволата за возач на трактор ќе се одземе ако при повторувањето на постапката се утврди дека полагањето на испитот е одобрено врз основа на пријава на живеалиште односно престојувалиште, а кандидатот за возач во времето кога му е одобрено полагањето на испитот фактички немал живеалиште односно престојувалиште на подрачјето на надлежниот општински орган за внатрешни работи.

Член 139

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за програмата и начинот на полагање на возачки испит, програмата и начинот на проверка на знаењата и издавањето на возачка потврда.

4. Испит за возач — инструктор

Член 140

Испит за возач-инструктор може да полага возач кој наполнил 23 години старост и завршил најмалку средно образование или на него рамно училиште или квалификуван работник, кој има најмалку три години возачка дозвола за управување со онаа категорија моторни возила, за која му се издава дозволата за возач-инструктор и кој за последните пет години не е правосилно осуден за кривично дело загрозување безбедноста на сообраќајот, како и дека е душевно и телесно способен да управува со моторни возила од онаа категорија за која се издава дозволата за возач — инструктор.

Испитот од претходниот став се полага пред испитната комисија што ја основа Републичкиот секретаријат.

На возач кој го положил испитот за возач — инструктор Републичкиот секретаријат му издава дозвола за возач — инструктор со рок на важење од три години.

Член 141

Трошоците за полагање на испитот за возач — инструктор ги поднесува кандидатот.

Висината на трошоците за полагање на испитот за возач — инструктор ја определува републичкиот секретар за внатрешни работи. Како трошоци за полагање на испитот за возач — инструктор се сметаат трошоците за тестовите, уверенијата за положен испит за возач — инструктор, надоместокот на членовите на испитната комисија и другите трошоци што настануваат со полагањето на испитот.

Член 142

Дозволата за возач — инструктор престанува да важи по истекувањето на рокот на важењето, како и во случаите кога престанува да важи возачката дозвола.

Член 143

Дозволата за возач — инструктор може да се продолжи ако возачот — инструктор поднесе барање за продолжување во рок од една година по истекувањето на рокот на важењето.

На возач — инструктор, кој по истекувањето на рокот од претходниот став ќе поднесе барање за продолжување важењето на дозволата за возач — инструктор, Републичкиот секретаријат може да му го продолжи важењето на дозволата ако возачот — инструктор го положи испитот по прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Член 144

Дозволата за возач — инструктор ќе се одземе во случаите во кои се одзема возачка дозвола, во случај на правосилна осуда за кривично дело загрозување на јавниот сообраќај и кога на возачот — инструктор во кривична постапка му е изречена мерката на безбедност забрана да се занимава со занимањето возач — инструктор, додека трае таа мерка.

Решение за одземање на дозволата за возач — инструктор донесува општинскиот орган за внатрешни работи на чие подрачје возачот — инструктор има живеалиште.

Член 145

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за програмата и начинот на полагањето на испитот за возач — инструктор, образецот на дозволата за возач — инструктор и за издавањето, продолжувањето, заменувањето и одземањето на дозволата, како и за евиденциите.

5. Возачка дозвола и возачка потврда

Член 146

Возачка дозвола, дозвола за возач на трактор или возачка потврда, издава општинскиот орган за внатрешни работи на чие подрачје лицето на кое му се издава дозволата има живеалиште односно престојувалиште во случаите од член 135, став 2 на овој закон.

Возачката потврда се издава без наплата на такса.

Ако лицето не побара издавање на возачка дозвола односно дозвола за возач на трактор во рок од две години од денот на положениот испит, возачката дозвола може да се издаде по повторно положениот испит по прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата односно од сообраќајните знаци и основните правила за сообраќај на патиштата.

Член 147

Возачка дозвола ќе се издаде со рок на важење предложен во здравствено уверение, но не за пократок рок од две години, на лице за кое при здравствениот преглед е утврдено дека има душевни или телесни недостатоци, кои уште не претставуваат пречка за издавање на возачка дозвола, но постојат изгледи дека ќе се влоши неговата здравствена состојба.

Член 148

Дозвола за возач на трактор односно возачка потврда, се издава на образец чија форма, содржина, боја, вид и квалитет на материјалот се еднообразни за територијата на Републиката.

Обрасците на дозволата односно потврдата од претходниот став ги пропишува републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 149

Обрасците на возачка дозвола, дозвола за возач на трактор и возачка потврда може да ги печати организација на здружениот труд што ќе ја овласти Републичкиот секретаријат и не смеат да се пуштаат во слободна продажба.

Член 150

Кога управува со трактор, велосипед со мотор, работна машина или мотокултиватор, возачот мора кај себе да има важечка дозвола односно возачка потврда и е должен да ја покаже по барање од припадник на милицијата.

Член 151

Сопственик на возило на моторен погон, како и возач на кого му е доверено возилото на управување, не смее да дозволи да управува со возилото лице кое нема важечка дозвола или дозвола за возач на трактор односно возачка потврда или нема возачка дозвола односно возачка потврда за управување со возило од онаа категорија на која ѝ припаѓа возилото.

Член 152

Возач на возило на моторен погон кој ќе го промени живеалиштето или адресата на станот, должен е во рок од 15 дена да ја пријави промената на општинскиот орган за внатрешни работи на чие подрачје има живеалиште заради упис во евиденцијата на возачите.

Член 153

Важењето на возачката дозвола и дозволата за возач на трактор ја продолжува, по барање на возачот, општинскиот орган за внатрешни работи кој возачот го води во своја евиденција.

Ако возачот не побара продолжување на дозволата од претходниот став во рок од една година од денот на истекот на нејзиното важење, дозволата ќе се продолжи ако возачот го положи **возач-**

киот испит по прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата односно по сообраќајните знаци и основните правила за сообраќајот на патиштата.

Ако изминат повеќе од пет години од денот на истекот на важноста на возачката дозвола или дозволата за возач на трактор, нова дозвола може да се издаде дури по повторно положен возачки испит.

Член 154

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да ја пропише постапката за издавање, заменување, продолжување на важењето и начинот на водење евиденцијата на возачките дозволи и дозволата за возач на трактор, како и постапката за издавање и начинот на водење на евиденцијата на издадените возачки потврди.

6. Здравствени прегледи на возачи и контрола на алкохолизираноста

Член 155

Здравствените прегледи и издавањето на здравствените уверенија за телесна и душевна способност за управување со моторно возило или трактор ги врши онаа здравствена организација на здружениот труд која ги исполнува пропишаните услови во поглед на кадрите и материјалната опрема за вршење на овие работи и што ќе ја овласти републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Методологијата на здравствените прегледи, критериумите за оценување на телесната и душевната способност за управување со моторно возило или трактор, начинот на водење на евиденцијата, медицинската документација и известувањата, постапката за издавање на лекарските уверенија, како и условите во поглед на кадрите и материјалната опрема за вршење на здравствените прегледи ги пропишува републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Ако здравствената организација на здружениот труд престане да ги исполнува пропишаните услови во поглед на кадрите и материјалната опрема за вршење на здравствените прегледи, и ако не се придржува за прописите кои се однесуваат на овие прегледи, овластувањето од став 1 на овој член може да се одземе од органот што го издал.

Член 156

Одредбите на член 164, 165, 167 и 168 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, како и санкциите пропишани со истиот закон за повреда на овие одредби, соодветно се применуваат и на возачите на трактори.

Член 157

Возачот на моторно возило или на трактор на контролен здравствен преглед го упатува со решение општинскиот орган за внатрешни работи кој возачот го води во евиденција.

Контролниот здравствен преглед го врши здравствената организација на здружениот труд од член 155 став 1 на овој закон, што ќе ја определи општинскиот орган за внатрешни работи кој возачот го упатил на преглед.

Во вршењето на контролниот здравствен преглед задолжително учествува лекар — специјалист за болеста поради која се упатува возачот на лекарски преглед.

Член 158

Трошоците на контролниот здравствен преглед на возач на моторно возило или трактор, вработен во својство на таков возач во орган, организација на здружениот труд или кај поединец, ги поднесува органот, организацијата на здружениот труд или поединецот кај кого е вработен возачот.

Другите возачи сами ги поднесуваат трошоците на контролниот здравствен преглед, доколку при прегледот се установи дека не се способни за воза-

чи, а ако при прегледот се установи дека се способни за возачи трошоците на прегледот ги поднесува органот за внатрешни работи кој ги упатил на преглед.

Член 159

Ако постојат два или повеќе лекарски наоди со спротивни мислења за здравствената способност на кандидатот за возач или возач на моторно возило или трактор, ќе се смета дека кандидатот за возач односно возачот е неспособен за управување со возило се до конечната одлука на посебна второстепенa комисија што ја основа Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Трошоците на комисијата од претходниот став се уредуваат согласно со одредбите на член 158 од овој закон.

Се овластува републичкиот секретар за здравство и социјална политика да ја пропише постапката за утврдување на здравствената способност во случаите од став 1 на овој член.

Член 160

Анализа на крв или анализа на крв и урина заради утврдување на алкохолизираноста на возачот и на друг учесник во сообраќајот може да врши определена здравствена организација на здружен труд, како и органот за внатрешни работи кој располага со потребната материјална опрема и кадар за вршење на такви анализи.

Се овластува републичкиот секретар за здравство и социјална политика, во согласност со републичкиот секретар за внатрешни работи, да ги пропише условите во поглед на кадарот и материјалната опрема што мора да ги исполнува здравствената организација на здружениот труд или органот за внатрешни работи за вршење анализи од претходниот став, да ја пропише постапката за земање и транспортирање на крвта и урината за анализа и да утврди која здравствена организација на здружениот труд и орган за внатрешни работи ги исполнуваат условите од претходниот став.

Член 161

Секоја здравствена организација на здружениот труд е должна да земе крв или крв и урина на пропишан начин заради анализа и да врши здравствен преглед заради утврдување влијанието на алкохолот врз способноста на возачот за управување со возилото.

Член 162

При прием на лице на преглед и лекување здравствената организација на здружениот труд е должна да утврди дали лицето е возач на моторно возило и тоа да го забележи во неговиот здравствен картон.

Ако при прегледот или лекувањето на возачот на моторно возило основано се посомнева или се утврди дека тој повеќе не е способен да управува со сите или одделни категории на моторни возила, здравствената организација на здружениот труд е должна за тоа да го извести надлежниот општински орган за внатрешни работи.

IV. ВОЗИЛА

1. Општи одредби

Член 163

Испитување на возило на моторен погон и на приклучно возило што сервиски или поединечно се произведува или преправа врши организација на здружениот труд или друга организација што ја овластува Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски.

За испитување на возилото се издава атест.

Член 164

Организацијата на здружениот труд и друга организација, како и поединец кој се занимава со поправка на возила на моторен погон и приклучни возила се должни да водат уредна евиденција за сите оштетени возила што кај нив се поправени. Евиденцијата ги содржи податоците за сопственикот односно носителот на правото на користење на возилото (имател на возилото), за самото возило, а посебно за описот на оштетувањата на возилото, времето на приемот на возилото на поправка, како и други податоци што можат да бидат од значење за утврдување на кривична или друга одговорност.

2. Регистрација

Член 165

Тракторите и приклучните возила што ги влечат трактори наменети за превоз на предмети, се моторни возила и се регистрираат на начин и под условите пропишани за регистрација на моторните и приклучните возила.

Член 166

Земјоделските трактори, работните машини, мотокултиваторите, велосипедите со мотор, запрежните возила, како и приклучните возила што ги влечат земјоделски трактори и мотокултиватори што учествуваат во сообраќајот на пат се регистрирани.

За регистрирано возило од претходниот став се издава потврда за регистрацијата, а за земјоделски трактор и приклучно возило што го влече земјоделски трактор, сообраќајна дозвола и регистарска таблица.

Потврдата за регистрација и сообраќајната дозвола од став 2 на овој член се издава на образец кој е еднообразен за територијата на Републиката.

Регистарската таблица содржи назив на општината и регистарски број на возилото.

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да ја пропише формата, големината и начинот на поставување на регистарските табели за возилата од став 1 на овој член, постапката за регистрација, образецот на потврдата за регистрација и сообраќајната дозвола, како и водењето на евиденција за регистрираните возила.

Член 167

Регистрација на моторните и приклучните возила, како и на земјоделските трактори, работните машини, мотокултиваторите и велосипедите со мотор како и на приклучните возила што ги влечат земјоделски трактори или мотокултиватори врши општински орган за внатрешни работи, на чие подрачје е живеалиштето односно седиштето на имателот на возилото.

Член 168

Регистрационите подрачја за моторни и приклучни возила се овластува да ги пропише републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 169

Земјоделски трактор, работна машина, мотокултиватор, велосипед со мотор и запрежно возило подлежат на повторна регистрација само при промена на имателот на возилата или при промена на живеалиштето односно седиштето на имателот на возилото во друга општина.

Член 170

Можат да се регистрираат само оние земјоделски трактори и приклучни возила што ги влечат земјоделски трактори кои на задолжителниот технички преглед се најдени како исправни.

Член 171

За возилата од член 166 на овој закон се издава една од следните видови регистарски табlici:

- 1) регистарски табlici за земјоделски трактори;
 - 2) регистарски табlici за работни машини;
 - 3) регистарски табlici за мотокултиватори;
 - 4) регистарски табlici за велосипеди со мотор;
 - 5) регистарски табlici за запрежни возила; и
 - 6) регистарски табlici за приклучни возила
- што ги влечат земјоделски трактори или мотокултиватори.

Регистарските табlici за земјоделски трактори и мотокултиватори и нивни приклучни возила се во зелена боја, а другите регистарски табlici од овој член се во бела боја.

Член 172

Земјоделски трактор и работна машина во сообраќај на пат имаат по две регистарски табlici, а мотокултиватор, велосипед со мотор, запрежно возило и приклучно возило што го влече земјоделски трактор или мотокултиватор — по една регистарска таблица.

Регистарските табlici на возилото мораат да бидат поставени така што да можат добро да се гледаат и да бидат читливи.

Лесните приколки кои не се регистрираат, а влечени се од возила на моторен погон од став 1 на овој член, на својата задна страна во сообраќајот на пат мораат да имаат регистарска таблица со повторен регистарски број на влечното возило.

Член 173

Кога управува со возило од член 166 на овој закон, возачот мора да има со себе важечка сообраќајна дозвола односно потврда за регистрација издадена за тоа возило и е должен да ја покаже по барање од овластено лице.

Член 174

Регистрирано возило во сообраќајот на пат ги носи оние регистарски табlici што за тоа возило се издадени и чиј број е запишан во важечката сообраќајна дозвола односно потврда за регистрација.

Забрането е на нерегистрирано возило да се ставаат и во сообраќајот на пат да се користат регистарски табlici.

Член 175

Регистарските табlici за возила и табlici за означување на возилата на кои се подготвуваат возачи ги изработува организација на здружениот труд што ќе ја определи Републичкиот секретаријат.

Продажната цена на таблиците од претходниот став спогодбено ја утврдуваат организацијата на здружениот труд и Републичкиот секретаријат.

3. Технички прегледи**Член 176**

Заради проверување на техничката исправност на земјоделските трактори, како и на приклучните возила што ги влечат земјоделски трактори, се врши технички преглед на тие возила.

На техничкиот преглед на возилата од претходниот став се утврдува дали возилото има пропишани уреди и опрема и дали се тие во исправна состојба, како и дали ги исполнуваат и другите пропишани услови и нормативи за учествување во сообраќајот.

Член 177

Технички преглед на моторни и приклучни возила, како и на возила од член 176 на овој закон, врши организацијата на здружениот труд или друга организација која за тоа ќе добие одобрение од Републичкиот секретаријат (овластена организација за технички преглед).

Технички преглед на возила врши и општинскиот орган за внатрешни работи, ако во општината нема овластена организација за технички преглед и ако е за тоа опремен на начин пропишан за овластената организација за технички преглед.

Член 178

Одобрение за вршење на технички преглед може да добие само организација на здружен труд или друга организација која има стручен кадар, пропишани, испитани и исправни уреди и опрема, соодветен објект и простор кој овозможува континуиран технички преглед и непречено движење на возилата.

Член 179

Овластената организација за технички преглед е должна да обезбеди техничките прегледи да се вршат совесно и на пропишан начин и уредно да се водат пропишаните евиденции.

Републичкиот секретаријат ќе го одземе одобрението за вршење на технички преглед, ако утврди дека овластената организација за технички преглед престанала да ги исполнува пропишаните услови или дека техничкиот преглед не се врши совесно и на пропишан начин.

Член 180

Технички преглед на возилото од член 176 на овој закон се врши само при регистрацијата односно повторната регистрација.

Технички преглед на возило на моторен погон и приклучно возило со кое се врши превоз на патници или превоз на опасни материи, како и на возило на авто-школа на кое се врши подготвување на кандидати за возачи се врши еден пат на секои шест месеци.

Член 181

Трошоците за технички преглед ги поднесува имателот на возилото.

Член 182

Возило на кое технички преглед е извршен во друга република или покраина може да се регистрира на територијата на Републиката.

Член 183

Овластената организација за технички преглед е должна да обработува податоци од пропишаната евиденција за прегледаните возила и по барање од органите за внатрешни работи да дава за нив податоци.

Член 184

Надзор над условите во поглед на техничката опрема и кадрите и над начинот на вршење и водење на евиденцијата за извршените технички прегледи врши општинскиот орган за внатрешни работи, надлежен според седиштето на овластената организација за технички преглед или Републичкиот секретаријат.

Овластената организација за технички преглед е должна да овозможи вршење на надзор, да става на располагање соодветна документација и да ги даде потребните податоци и известувања.

Член 185

Висината на надоместокот за извршен технички преглед спогодбено ја утврдуваат овластената организација за технички преглед и Републичкиот секретаријат.

Член 186

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за минимумот на условите во поглед на техничката опрема и кадрите со кои мора да располага овластената организација за технички преглед, начинот на вршење на техничкиот преглед и исклу-

чувањето од сообраќајот на неисправно возило од стручен работник што врши технички преглед како и водењето на евиденција за извршените технички прегледи.

V. СООБРАЌАЈНО-ТЕХНИЧКИ МЕРКИ

Член 187

Режимот и условите на сообраќајот на магистралните и регионалните патишта ги утврдува Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, со мислење на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, а на локалните патишта и улиците во населените места општинскиот орган на управата, надлежен за работите на сообраќајот, со мислење на општинскиот орган за внатрешни работи.

Под режим и услови на сообраќајот се подразбира особено: насочување на транзитниот, товарниот, велосипедскиот, запрежниот и пешачкиот сообраќај, определување на еднонасочените патишта и улици, утврдување на патиштата и улиците во кои се забранува сообраќајот или сообраќајот на определени видови на возила, ограничување брзината на движењето за сите или за одделни категории на возила, определување на простории за паркирање и запирање на возила и утврдување најбезбеден начин на регулирање на сообраќајот на одделни раскрсници.

Член 188

Урбанистичките планови, како и проектите за изградба, реконструкција и инвестиционо одржување на патиштата во својот состав имаат и ревидиран сообраќаен план односно сообраќаен проект.

Сообраќајниот план односно сообраќајниот проект содржи: прогноза, режим и структура на сообраќајот, пресметка на пропусната моќ на патот или дел од патот, ситуационен план и стационар на сообраќајните знаци, програми за работа на светлосната сигнализација, план за заштита, опрема на патот, план на осветлување, дендролошки план и одредби за граповоста на коловозниот застор што треба да биде постигната, како и други податоци од влијание за безбедноста на сообраќајот.

Член 189

Заради преземање на потребните мерки за планирање, контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата, организацијата на здружениот труд или органот што се грижи и ги одржува патиштата, се должни да даваат соодветни податоци за патот и сообраќајот на патот што од нив ќе ги побара надлежниот орган за внатрешни работи според член 187, став 1 од овој закон.

VI. ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Член 190

Брзината на движењето на моторните возила на определен пат или дел од патот, како и брзината на движењето на моторните возила во определени денови или во определено временско растојание, може да се ограничи само кога тоа го бараат причините на безбедноста на сообраќајот односно ако основано може да се очекува дека сообраќајот ќе биде исклучително силен во времето за кое се определува ограничувањето.

Решение за ограничување на брзината од претходниот став на магистралните и регионалните патишта надвор од населените места донесува републичкиот секретар, а на другите патишта старешината на општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 191

Заради безбедност на сообраќајот и за обезбедување на неговото непречено одвивање, како и во случаи кога тоа го бараат причините за одржување на јавниот ред и мир, може да се запре

сообраќајот или да се определи посебно ограничување на сообраќајот на определени патишта или на делови од патот за време додека постојат причините поради кои се преземаат тие мерки.

Решение за запирање или посебно ограничување на сообраќајот од претходниот став донесува надлежниот орган за внатрешни работи од член 190, став 2 на овој закон.

Член 192

Ако организацијата на здружениот труд или органот што се грижи и ги одржува патиштата не го одржува патот на начин определен со прописите за патишта и со тоа ги доведе во непосредна опасност учесниците во сообраќајот или не ги отстрани техничките недостатоци на определени места на патот, што се или можат да бидат причини за сообраќајни незгоди, органот за внатрешни работи од член 187, став 2 на овој закон ќе донесе решение со кое ќе нареди во определен рок преземање на мерки потребни за воспоставување на условите за безбеден сообраќај на патот односно за отстранување на техничките недостатоци на определени места на патот.

Ако организацијата на здружениот труд или органот што се грижи и ги одржува патиштата не постапи според решението од претходниот став, органот за внатрешни работи што го донел решението ќе покрене прекршочна постапка, по истекот на рокот определен во решението.

Член 193

Надзорот на сообраќајните знаци на патиштата во поглед на безбедноста на сообраќајот го врши општинскиот орган за внатрешни работи или Републичкиот секретаријат.

Член 194

Ако припадник на милиција најде на јавен пат возило паркирано на место на кое тоа претставува непосредна опасност или особена пречка за сообраќајот, ќе определи возилото да се отстрани од коловозот, а по потреба и да се премести на друго место на трошок на имателот на возилото.

Член 195

Припадник на милицијата ќе му забрани на лице да управува велосипед на јавен пат ако е очигледно дека лицето не е подготвено за тоа.

Член 196

Припадник на милицијата ќе му нареди на возачот да го прекине натамошното возење односно ќе го исклучи од сообраќај товарното моторно возило со кое се врши групен превоз или превоз на повеќе од пет лица кои работат на товарење или истовар на товарот, и тоа:

— ако возилото нема седишта прицврстени за подот на каросеријата и цврста надворешна потпирка на задните седишта и на седиштата долж работ на каросеријата — за времето додека овие недостатоци не се отстранат или додека лицата над пет, што работат на товарење или истовар на товарот не излезат од возилото,

— ако со возилото се превезуваат лица без одобрение или повеќе лица отколку што е одобрено за време додека овие лица од возилото не излезат односно лицата што го надминуваат бројот во кој според одобрението можат да се превезуваат.

Припадник на милицијата ќе му нареди на возачот да го прекине натамошното возење односно ќе го исклучи од сообраќајот приклучното возило што го влече трактор со кое се врши превоз на лица, и тоа:

— додека лицата над три односно над пет што работат на товарење или истовар на товарот или што вршат земјоделски работи не излезат од возилото,

— ако со возилото се превезуваат лица без одобрение или повеќе лица отколку што е одобрено за време додека овие лица од возилото не излезат, односно лицата што го надминуваат бројот во кој според одобрението можат да се превезуваат.

Трошоците што ќе настанат во врска со прекилот на натамошното возење односно исклучувањето на возилото од сообраќај во случаите од овој член ги сноси имателот на возилото.

Член 197

Припадник на милицијата е должен да го исклучи од сообраќајот возачот што ќе го затече да управува со возило или да се обидува да управува со возило ако средствата за утврдување на алкохолот, „алкостоп“, „алкотест“ и други, покажат дека во организмот на возачот има алкохол, а на возач на моторно возило од категорија Ц и Д или на моторно возило со кое се врши јавен превоз и на возачот на моторно возило на кого управувањето со моторно возило му е основно занимање и на самото место привремено да му ја одземе возачката дозвола односно дозволата за возач на трактор.

Член 198

Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за условите и начинот на проверување познавањето на прописите за безбедност на сообраќајот и потребната вештина за управување со моторно возило во сообраќајот на пат во случаи кога возачот на моторно возило во краток временски период ќе направи поголем број потешки сообраќајни прекршоци како и во случаите од член 133 став 2 на овој закон.

Член 199

Одредбите од член 193 до 195 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата и член 197 од овој закон соодветно се применуваат и на возачите на трактори, велосипеди со мотор, работни машини и мотокултиватори.

Член 200

На вонреден технички преглед се упатува трактор и приклучно возило што го влече трактор, ако овие возила се исклучени од сообраќај поради техничка неисправност на уредот за управување или уредот за сопирање, и ако во сообраќајна незгода се толку оштетени, што оправдано може да се заклучи дека на нив се оштетени склоповите и уредите што се битни од становиштето на безбедноста на сообраќајот.

Возилото од претходниот став го упатува на вонреден технички преглед припадник на милицијата.

Трошоците за вонредниот технички преглед на возилото ги поднесува имателот на возилото.

Член 201

Стручен работник кој врши технички преглед, ќе исклучи од сообраќај возило ако при прегледот утврди дека уредите за управување или сопирање на возилото се неисправни во толкава мера што возилото не е сигурно за натамошно користење во сообраќајот на пат.

Член 202

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи може да го запре вршењето на сообраќајот на определена линија ако установи дека утврдениот возен ред во линискиот сообраќај не одговара на минималното време на возење што на таа линија е потребно за безбеден сообраќај со оглед на дозволените брзини, на густината на сообраќајот на патот и на состојбата и техничко-сообраќајните карактеристики на патот, како и ако не го содржи времето на поаѓањето и доаѓањето од автобуските станици и стојалишта и на нивното растојание од почетната станица.

Член 203

Припадник на милицијата кој поседува возачка дозвола од Б категорија, може, ако за тоа е обучен, да управува и со моторни возила од категоријата Ц и Д во случаите кога такво возило е потребно да се отстрани од патот, да се одведе до најблискиот простор за паркирање или до најблиското место каде што понатаму ќе се чува, ако неговиот возач од некоја причина — болест, сообраќајна незгода, исклучување од сообраќајот и слично не може или не смее да управува со него.

Член 204

Заради остварување на поповолни услови за безбедност на сообраќајот на патиштата Републиката, општините, училиштата, организациите на здружениот труд, други организации, органи или граѓани можат, во соработка со општинските органи за внатрешни работи, да организираат сообраќајни патроли на граѓани и училишни сообраќајни патроли.

Сообраќајните патроли од претходниот став можат да вршат регулирање на сообраќајот, по правило, во присуство на припадник на милицијата. По исклучок, кога училишните сообраќајни патроли обезбедуваат премин на училишни деца преку коловоз пред училишни згради, присуството на припадник на милицијата не е задолжително.

Членовите на сообраќајните патроли од став 1 на овој член посебно се подготвени и за време на вршењето на своите задачи на патиштата имаат пропишана облека и ознака.

Учесниците во сообраќајот се должни да постопаваат по барањата и наредбите на сообраќајните патроли.

Републичкиот секретар за внатрешни работи, во согласност со републичкиот секретар за образование и наука, ќе ја пропише облеката и ознаките на сообраќајните патроли.

VII. ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА

Член 205

Организацијата на здружениот труд и друга организација и орган што се должни да организираат и трајно да вршат контрола над исполнувањето на пропишаните услови и други мерки од член 5 на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата ќе ја пропишат со општ акт: организацијата, делокругот, овластувањата и начинот на вршење на контрола, начинот на водење на евиденцијата за вршењето на контролата, како и одговорноста на работниците што ја вршат должноста на внатрешната контрола.

Како работи од делокруг на внатрешната контрола се сметаат работите кои се однесуваат на примена на прописите особено за:

— здравствените услови што треба да ги исполнуваат возачите,

— психофизичката состојба на возачите — трезвеност, одмореност и други психички и физички состојби,

— работно време и одмор на возачите,

— начинот на определување на посадите на возилата од становиште на безбедноста на сообраќајот,

— стручното оспособување на возачите и повремена проверка на знаењата од областа на безбедноста на сообраќајот,

— редовните и вонредните технички прегледи на возилата,

— периодичните и повремени прегледи на возилата,

— дневната контрола на исправноста на возилата,

— правилното вршење на примопредавањето на возилата на кои во текот на денот се врши смена на возачите,

— уредите, опремата, алатите и резервните делови на возилата, исправноста и користењето на таксографите и контролата и евиденцијата на таксографските карти или плочи,

— правилното оптоварување на возилата — број на патниците, тежината на товарот, обезбедување на патниците и товарот и слично,

— хигиенско-техничките услови што треба да ги исполнуваат возилата, а што влијаат врз безбедното управување со возилото,

— евидентирањето, следењето и анализирањето на сообраќајните незгоди и прекршоци во кои учествувале возачи и за преземените соодветни мерки во врска со тоа,

— начинот на организирање и спроведување на сообраќајот-воспитната и пропагандната работа за поголема безбедност во рамките на организацијата,

— возните редови, начинот на наградување на возачите и други прашања што можат да влијаат врз загрозувањето безбедноста на сообраќајот.

Член 206

Органот за внатрешни работи врши надзор над законитоста на работата на организацијата и органот од член 205, став 1 на овој закон во спроведувањето на одредбите на овој закон за внатрешна контрола.

Член 207

Организацијата и органот во кои се врши надзорот од член 206 на овој закон, се должни на службеното лице да му овозможат вршење на надзор, да му ја стават на располагање соодветната документација и да му ги дадат потребните податоци и известувања.

Член 208

За извршениот преглед и наодите службеното лице што врши надзор, ќе состави записник и еден примерок ќе ги врати на организацијата или органот кај кои е извршен преглед. Органот за внатрешни работи може да донесе и решение со кое организацијата или органот се обврзува да ги отстрани недостатоците сврзани со спроведувањето на одредбите за внатрешна контрола.

Ако во вршењето на надзорот се утврди дека е направен прекршок или кривично дело, надлежниот орган е должен да поднесе барање за покривање на прекршочна постапка односно да поднесе кривична пријава.

Член 209

Службеното лице што врши надзор е должно да ги чува како службена тајна податоците за кои разбрало во вршењето на работите на надзорот, а за кои организацијата ги утврдила дека претставуваат деловна односно службена тајна.

Член 210

Органот за внатрешни работи во вршењето на надзор во работите од заеднички интерес соработува со инспекциските служби и другите органи и организации, меѓусебно ги разменуваат податоците и информациите и едни на други си укажуваат помош.

Член 211

Органот за внатрешни работи, кога ќе установи дека постои потреба, ќе ја извести внатрешната контрола за сообраќајната незгода односно за прекршокот на сообраќаен пропис што ја предизвикал односно сторил возач на организацијата односно органот.

Член 212

Организациите на здружениот труд и други организации и органи што се грижат и ги одржуваат патиштата и органите за внатрешни ра-

боти се должни да си даваат едни на други податоци што ги собираат во рамките на својот делокруг на работа, ако тие податоци им се потребни за извршување на работите од својата надлежност.

VIII. СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Член 213

Заради унапредувањето работата на сообраќајното образование и воспитување на учесниците во сообраќајот, заради остварување на соработка и координација во развивањето на сообраќајно-превентивната работа и самозаштитата во областа на безбедноста на сообраќајот меѓу заинтересираните републички органи и организации, како и заради предлагање на потребните мерки за поголема безбедност на сообраќајот на патиштата во Републиката се основа Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата (Републички совет), како посебно општествено тело.

Задачи на Републичкиот совет особено се:

— унапредување на општата безбедност на сообраќајот на патиштата,

— унапредување на сообраќајното воспитување и образование на учесниците во сообраќајот и развивање на сообраќајно-образовната работа во предучилишните установи и училишта,

— остварување на соработка и координација на работата на сите органи и организации што дејствуваат превентивно во сообраќајот на патиштата, а особено со советите за безбедност на сообраќајот на патиштата на општините,

— учествување во работата на Сојузниот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата,

— организирање на сообраќајно-воспитни акции и манифестации од областа на сообраќајната превентива,

— издавање и растурање на сообраќајно-воспитни публикации, филмови и слично,

— организирање на научни и стручни собири заради согледување и разгледување на определени проблеми од безбедноста на сообраќајот на патиштата,

— укажување на потребата од донесување на прописи кои се однесуваат на безбедноста на сообраќајот, разгледување на прописи и други мерки, како и давање на мислење и предлози во врска со нив,

— давање на мислење и предлози за мерките за техничко уредување на сообраќајот и подобрување безбедноста на сите учесници во сообраќајот,

— соработка со организациите што се занимаваат со јавно информирање, со цел за навремено, потполно и објективно известување на јавноста за мерките за унапредување на сообраќајната превентива,

— вршење и на други активности во врска со унапредувањето и безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 214

Претседателот, членовите и секретарот на Републичкиот совет го именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од редовите на претставниците на заинтересираните органи и организации и истакнатите стручњаци што се занимаваат со прашањата за безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 215

Републичкиот совет работи на седници, а одлуките ги донесува со мнозинство на гласови на сите свои членови.

Со работата на Републичкиот совет раководи претседателот.

Стручните работи на Републичкиот совет и подготвувањето на материјалите за седниците на Републичкиот совет ги врши секретаријатот на Републичкиот совет, со кој раководи секретарот.

Со деловникот, што го донесува Републичкиот совет поблиску се определува неговата работа на седиците.

Член 216

Сметководните и административно-техничките работи за Републичкиот совет ги врши Републичкиот секретаријат.

Член 217

Заради обезбедување на соработка на општинските органи на управата, организациите на здружениот труд и другите организации што вршат работи од интерес за сообраќајот и заради унапредување на сообраќајната превентива, покренување и спроведување на акции и мерки за поголема безбедност на патиштата, во општините можат да се основаат совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, како општествени тела.

IX. ФИНАНСИРАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ

Член 218

Општините и Републиката обезбедуваат постојани извори на финансирање за унапредување безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 219

Средствата остварени во висина од 50% од наплатата на парични казни за прекршоци предвидени со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата се користат за унапредување безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Остварените средства од претходниот став му припаѓаат на Републичкиот совет.

Член 220

Средствата од член 219 на овој закон се користат:

1. за финансирање активностите на Републичкиот совет и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата;

2. за научно истражувачка работа во областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата; и

3. за набавка на техничка опрема и други потреби за превентивни цели на единиците на милицијата што вршат контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата.

Средствата за намените од претходниот став се користат според програмата што ја донесува Републичкиот совет.

Член 221

Покрај средствата од член 219 на овој закон, Републичкиот совет располага и со средствата:

1. што се обезбедуваат во буџетот;

2. што ги даваат општините, организациите на здружениот труд и други организации;

3. што се добиваат од камати на средствата вложени кај банките; и

4. што се добиваат од други извори.

Член 222

Средствата од член 219 и 221 на овој закон се водат на посебна сметка на Републичкиот совет.

Член 223

Претсметката на приходите и расходите и завршната сметка на Републичкиот совет ја одобрува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Наредбодавец за извршување на претсметката на приходите и расходите на Републичкиот совет е претседателот или членот кого ќе го овласти претседателот.

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 224

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1. ако при изведувачето на работите на тротоар не обезбеди сигурно движење на пешаците по коловозот (член 40, став 2),

2. ако врши пробно возење без одобрение или ако не преземе мерки за безбедност за време на пробното возење (член 44, ст. 1 и 2),

3. ако неовластено печати обрасци на возачка дозвола, дозволата за возач на трактор или возачка потврда или ги пушта во слободна продажба (член 149),

4. ако без овластување врши здравствен преглед и издава здравствено уверение за телесна и душевна способност за управување со моторно возило или со трактор (член 155, став 1),

5. ако неовластено врши анализа на крв или анализа на крв и урина заради утврдување на алкохолизираност на возач или друг учесник во сообраќајот (член 160, став 1),

6. ако неовластено врши испитување на возило на моторен погон и на приклучно возило што се произведува или преправа сериски или поединечно (член 163, став 1),

7. ако нареди или дозволи во сообраќајот на пат да учествува возило што носи регистарски таблици спротивно на одредбите од член 174, на овој закон,

8. ако неовластено изработува регистарски таблици или таблици за означување на возилата на кои се подготвуваат возачи или продажната цена не ја утврди спогодбено (член 175),

9. ако врши технички преглед на возила без одобрение (член 177, став 1),

10. ако наплатува надоместок за извршен технички преглед чија висина не е утврдена спогодбено (член 185),

11. ако не постапи по решение на органот за внатрешни работи со кое се наредува преземање на мерки за воспоставување услови за безбеден сообраќај на патот (член 192, став 1), и

12. ако нареди или дозволи во сообраќај на пат да учествува трактор или приклучно возило што го влече трактор, кое е упатено на вонреден технички преглед, а не е подложно на тој преглед (член 200, став 1).

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна од 200 до 1.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друго правно лице.

Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган, како и во стручните служби на општествено-политичките организации.

Член 225

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1. ако не организира наизменично пропуштање во случаите и на начин пропишан во член 15, став 1 на овој закон,

2. ако не преземе мерки за безбедност за време на вонредниот превоз (член 49, став 2),

3. ако почне односно не прекине со вонредниот превоз во околности кои ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот на пат (член 52),

4. ако нареди или дозволи во автобус и негова приколка да се превезуваат повеќе патници или лица стоклку што има вградени седишта односно вградени седишта и места за стоене (член 71, ст. 1, 2 и 3),

5. ако дозволи во просторот определен за сместување товар да се врши превоз на работници спротивно на одредбите од член 76 на овој закон,

6. ако во просторот определен за сместување на товар врши групен превоз без одобрение или врши превоз на деца кои не наполниле 14 години старост без придружба од полнолетно лице (член 77, ст. 1 и 7),

7. ако нареди или дозволи да се одбива земање на крв или на крв и урина заради анализа или земањето го врши на непропишан начин или одбива вршење на здравствен преглед заради утврдување на влијанието на алкохолот (член 161),

8. ако не ја пропише организацијата и функционирањето на внатрешната контрола (член 205, став 1), и

9. ако во пропишаниот рок не изработи сообраќајно-техничка документација за поставување на сообраќајни знаци и опрема (член 244, став 1).

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна од 100 до 600 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друго правно лице.

Со парична казна од 100 до 600 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган, како и во стручните служби на општествено-политичките организации.

Член 226

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1. ако врши пробно возење со возило на моторен погон кое не е прописно обележано (член 48),

2. ако одржува спортска или друга приредба на пат без одобрение (член 55, став 1),

3. ако не ги преземе мерките за безбедност наведени во одобрението за одржување на спортската или друга приредба на пат или не ја извести навреме јавноста за ограничувањето или исклучувањето на сообраќајот на патот (член 60),

4. ако нареди или дозволи натпреварувачите што учествуваат на спортска или друга приредба на пат да ги следат возила кои не се обележани со посебна ознака или таква ознака навреме не им достави на надлежните органи за внатрешни работи (член 61),

5. ако по одржаната спортска или друга приредба од патот не ги отстранат знаците, ознаките и уредите што биле поставени во врска со таа приредба (член 62, став 1),

6. ако нареди или дозволи превоз на лице да се врши во затворениот простор на моторно или приклучно возило кое не може да се отвори одвнатре (член 67),

7. ако нареди или дозволи во патниот налог да не се внесат податоци за работниците што се превезуваат во просторот определен за сместување на товар (член 69),

8. ако во автобус и негова приколка не се вградени држачи за патниците односно за лицата што се превезуваат стоејќи (член 71, став 4),

9. ако нареди или дозволи да се превезуваат деца со автобус кој не е прописно обележан (член 72, став 1),

10. ако во автобус и негова приколка не е видно истакнато известување за бројот на вградените седишта и местата за стоење (член 73),

11. ако на возилото нема ознака за најголемата дозволена брзина (член 74, став 2 и член 81, став 2),

12. ако нареди или дозволи со товарно моторно возило, со кое се врши групен превоз, да управува возач кој не ги исполнува условите пропишани во член 79 на овој закон,

13. ако нареди или дозволи во просторот определен за сместување на товар истовремено со добитокот да се превезува и лице (член 83),

14. ако нареди или дозволи во приклучно возило што го влече товарно моторно возило да се врши превоз на лице (член 84),

15. ако нареди или дозволи во приклучно возило што го влече трактор да се врши превоз на лица спротивно на одредбите од член 85 на овој закон,

16. ако во приклучно возило што го влече трактор се врши превоз на лица без одобрение (член 87, став 1),

17. ако нареди или дозволи со трактор што влече приклучно возило, со кое се врши превоз на лица, да управува возач кој не ги исполнува условите пропишани во член 89 на овој закон,

18. ако нареди или дозволи работна машина или мотокултиватор во сообраќајот на пат да влече приклучок што не е произведен за таа цел или ако нема исправни уреди за управување и сопирање (член 95),

19. ако нареди или дозволи со трактор односно со работна машина, мотокултиватор или велосипед со мотор во сообраќајот на пат да управува лице на кое не му е издадена дозвола за возач на трактор односно возачка потврда (чл. 97 и 99),

20. ако дозволи кандидати за возачи да подготвуваат исклучително лица кои со авто-школа-та не се во редовен работен однос (член 107),

21. ако почетното подготвување на кандидат за возач во управување со моторно возило или трактор го врши на места кои не се определени за таа цел (член 110),

22. ако нареди или дозволи подготвување на кандидат за возач да се врши на возило кое не ги исполнува пропишаните услови во член 113 став 1,

23. ако при подготвување на кандидат за возач не се придржува за пропишаниот наставен план и програма или ако не ги води пропишаните евиденции (член 114),

24. ако нареди или дозволи за управување со моторно возило на пат да се подготвува лице кое не наполнило определена старост (член 120),

25. ако нареди или дозволи подготвување на кандидат за возач за управување со моторно возило или трактор да врши возач-инструктор кој, поради определени околности, не е способен да врши сигурен надзор над кандидатот што го подготвува (член 121, став 1),

26. ако нареди или дозволи подготвување на кандидат за возач на трактор за управување со трактор на пат да врши лице кое не ги исполнува пропишаните услови во член 124, став 2,

27. ако нареди или дозволи подготвување на кандидат за возач за управување со моторно возило на пат да врши лице кое нема соодветна важечка дозвола за возач — инструктор (член 140, став 3),

28. ако при прием на преглед и лекување на лице постапи спротивно на одредбите од член 162 на овој закон,

29. ако не ја води пропишаната евиденција за општествените возила на кои се вршени поправки (член 164),

30. ако нареди или дозволи во сообраќајот на пат да учествува нерегистриран земјоделски трактор, работна машина, мотокултиватор, велосипед со мотор и запрежно возило, како и со приклучно возило што го влече земјоделски трактор или мотокултиватор (член 166, став 1),

31. ако не обезбеди техничките прегледи да се вршат совесно и на пропишан начин, и уредно да се водат пропишаните евиденции (член 179, став 1),

32. ако не обезбеди од евиденцијата за технички прегледаните возила да се обработуваат податоци за тие возила или ако обработените податоци не ги доставува по барање на органот за внатрешни работи (член 183),

33. ако по барање на органот за внатрешни работи не даде соодветни податоци за патот и за сообраќајот на патот (член 189),

34. ако на службено лице не му овозможи вршење надзор над законитоста на работата во спроведувањето на внатрешната контрола (член 207), и

35. ако не достави податоци од својот делокруг на работа кога се тие потребни за извршување на работите на соодветна организација или орган за внатрешни работи (член 212).

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна од 50 до 300 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друго правно лице.

Со парична казна од 50 до 300 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган, како и во стручните служби на општественополитичките организации.

Член 227

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец како превозник ако нареди, дозволи или лично управува со возило со кое е сторен прекршок од чл. 224 до 226 на овој закон, како и поединец-сопственик на занает-чиски дуќан за прекршок од член 226, став 1, точка 29 на овој закон.

Член 228

Со парична казна од 200 до 1.000 динари или со казна затвор до два месеци ќе се казни за прекршок:

1. возач кој управува со возило на моторен погон со кое се врши пробно возење без одобрение (член 44 став 1),

2. возач кој во просторот определен за сместување на товар врши превоз на работници спротивно на одредбите од член 76 на овој закон,

3. возач кој во просторот определен за сместување на товар врши групен превоз без одобрение или врши превоз на деца кои не наполниле 14 години старост без придружба на полнолетно лице (член 77, ст. 1 и 7),

4. возач, кој, управувајќи товарно моторно возило со кое се врши групен превоз, ја пречекори максималната брзина (член 81 став 1),

5. возач кој во сообраќајот на пат управува со работна машина или мотокултиватор кој нема исправни уреди за управување или за сопирање (член 95 став 2),

6. лице кое во сообраќајот на пат управува со трактор, а не му е издадена дозвола за возач на трактор или соодветна возачка дозвола (член 97),

7. возач — инструктор кој подготвува кандидат за возач на возило кој не ги исполнува пропишаните услови во член 113 став 1,

8. возач — инструктор кој, поради определени околности, не е способен да врши сигурен надзор над кандидатот за возач за времето додека го подготвува за управување со моторно возило или трактор (член 121, став 1),

9. возач кој во сообраќајот на пат управува со возило кое носи регистарски таблички спротивно на одредбите на член 174 на овој закон, како и сопственик на возило кој ќе нареди или ќе дозволи такво возило да учествува во сообраќајот на пат, и

10. возач кој во сообраќајот на пат управува со моторно возило односно трактор во времето за кое возачката односно дозволата за возач на трактор му е привремено одземена (член 197).

За прекршок од претходниот став, во случај кога сторителот на прекршокот е возач на моторно возило или возач на трактор, а со прекршокот е предизвикана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот или сообраќајна незгода, може да се изрече заштитна мерка одземање на возачката дозвола односно дозволата за возач на трактор во траење од два месеца до една година.

За прекршок од став 1, точка 6 на овој член ќе се изрече против лицето заштитна мерка забрана на издавање дозвола за возач на трактор во траење од два месеца до една година.

Член 229

Со парична казна од 100 до 500 динари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

1. возач кој влече неисправно возило на моторен погон спротивно на одредбите од член 16, ст. 2 и 3 на овој закон.

2. возач кој управува со неисправно влечено возило за кое нема возачка дозвола односно потврда за управување со тоа возило (член 17),

3. возач кој во сообраќајот на пат управува со запрежно возило кое нема исправен уред за сопирање на задните тркала (член 32),

4. терач на добиток ако по магистрален или регионален пат тера добиток во стадо или во крдо (член 35, став 1),

5. родител или старател или друго лице кое дозволи на соодветен пат да води односно тера добиток лице кое не наполнило определена старост (член 35, ст. 2 и 3),

6. возач кој управува со возило на моторен погон со кое се врши пробно возење кое не е прописно обележено (член 48),

7. возач кој управува со возило на моторен погон, а не ги презел мерките за безбедност за време на вонредниот превоз (член 49, став 2),

8. возач кој почне односно кој не го прекине вонредниот превоз во околности кои ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот на пат (член 52),

9. возач кој превезува лице во затворениот простор на моторно или приклучно возило кое не може да се отвори однатре (член 67),

10. возач кој на надворешните делови на моторно или приклучно возило превезува лица спротивно на одредбите од член 68 на овој закон,

11. возач кој превезува работници во просторот определен за сместување на товар за кои во патниот налог не се внесени податоци (член 69),

12. возач кој во автобус и негова приколка превезува повеќе патници или лица отколку што има вградени седишта односно вградени седишта и места за стоене (член 71, ст. 1, 2 и 3),

13. возач кој управува со автобус и негова приколка во кои не се вградени држачи за патниците односно лицата што се превезуваат стоејќи (член 71, став 4),

14. возач кој превезува деца со автобус што не е прописно обележен (член 72 став 1),

15. возач кој управува со автобус и негова приколка во кои не е видно истакнато известувањето за бројот на вградените седишта и местата за стоене (член 73),

16. возач кој, управувајќи со автобус во кој се превезуваат патници односно лица и стоејќи, ја пречекори максималната брзина (член 74, став 1),

17. возач кој управува со товарно моторно возило со кое се врши групен превоз, а не ги исполнува условите пропишани во член 79 на овој закон,

18. возач кој во просторот определен за сместување товар истовремено со добитокот превезува и лице (член 83),

19. возач кој превезува лице во приклучно возило што го влече товарно моторно возило (член 84),

20. возач кој во приклучно возило што го влече трактор превезува лице спротивно на одредбите од член 85 на овој закон,

21. возач, кој управувајќи со трактор што влече приклучно возило, ја пречекори максималната брзина (член 86),

22. возач кој во приклучно возило што го влече трактор врши превоз на лица без одобрение (член 87, став 1),

23. возач кој управува со трактор што влече приклучно возило во кое се врши превоз на лица, ако не ги исполнува условите пропишани во член 89 на овој закон,

24. возач кој во приклучно возило што го влече трактор превезува лице спротивно на одредбите од член 90 на овој закон,

25. возач кој со работна машина или мотокултиватор во сообраќајот на пат влече приклучок кој не е произведен за таа цел (член 95, став 1),

26. лице кое во сообраќајот на пат управува со работна машина, мотокултиватор или велосипед со мотор, а не му е издадена возачка потврда односно возачка дозвола или дозвола за возач на трактор или управува со возило кое не му е означено во возачката потврда (член 99),

27. родител или старател кој дозволи на дете кое не наполнило 14 години старост да управува велосипед со мотор во сообраќајот на пат (член 102),

28. родител или старател или друго лице кое ќе дозволи со запречно возило во сообраќајот на пат да управува лице кое не наполнило 15 години старост (член 103),

29. возач-инструктор кој почетното подготвување на кандидат за возач за управување со моторно возило или трактор го врши на места кои не се определени за таа цел (член 110),

30. возач — инструктор кој во управување со моторно возило на пат подготвува лице кое не наполнило определена возраст (член 120),

31. возач — инструктор кој дозволи на кандидат за возач да управува со моторно возило или трактор иако, поради определени околности, кандидатот очигледно не е способен да управува со возилото (член 121, став 2),

32. кандидат за возач на мотоцикл кој во управувањето со мотоцикл на пат постапи спротивно на одредбите од член 123 на овој закон,

33. лице кое подготвува кандидат за возач на земјоделски трактор за управувањето со земјоделски трактор на пат, а не ги исполнува пропишаните услови во член 124, став 2,

34. лице кое на пат врши подготвување на кандидат за возач за управување со моторно возило без соодветна важечка дозвола за возач — инструктор (член 140, став 3),

35. возач кој при управување со трактор, велосипед со мотор, работна машина или мотокултиватор кај себе нема дозвола односно возачка потврда (член 150),

36. сопственик на возило односно возач на кого му е доверено возилото на управување, ако дозволи со возилото да управува лице кое нема соодветна возачка дозвола, дозвола за возач на трактор или возачка потврда (член 151),

37. возач на возило на моторен погон кој ќе го промени живеалиштето или адресата на станот ако таа промена не ја пријави на општинскиот орган за внатрешни работи во определен рок заради упис во евиденцијата на возачите (член 152),

38. возач кој во сообраќајот на пат управува со нерегистриран земјоделски трактор, работна машина, мотокултиватор, велосипед со мотор и запречно возило, како и со приклучно возило што го влече земјоделски трактор или мотокултиватор (член 166, став 1), и

39. возач кој во сообраќајот на пат управува со трактор или приклучно возило што го влече трактор што е упатено на вонреден технички преглед, а не е подложено на тој преглед (член 200, став 1).

За прекршок од претходниот став, во случај кога сторителот на прекршокот е возач на моторно возило или е возач на трактор, а со прекршокот е предизвикана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот или сообраќајна незгода, може да се изрече заштитна мерка одземање на возачката дозвола односно доволата за возач на трактор во траење од 30 дена до една година.

За прекршок од став 1, точка 32 на овој член против кандидатот за возач на мотоцикл ќе се изрече заштитна мерка забрана на издавање на возачка дозвола во траење од 30 дена до една година.

Член 230

Со парична казна од 100 динари ќе се казни на самото место за прекршок:

1. возач кој со возило се движи наназад спротивно на одредбите од член 8 на овој закон,

2. возач кој влече друго натоварено неисправно товарно моторно возило спротивно на одредбите од член 19 на овој закон,

3. возач кој, влечејќи друго неисправно возило на моторен погон, ја пречекори максималната брзина (член 20, став 1),

4. возач на трактор кој на јавен пат прикачи запречно возило за трактор (член 34),

5. терач на добиток на кој стадото или крдото му преминува на левата страна на коловозот или кој не е распореден на начин пропишан во одредбите од член 36 на овој закон,

6. терач на добиток или лице што води добиток, кои кога преминуваат со добитокот преку определен јавен пат, постапат спротивно на одредбите од член 39 на овој закон,

7. лице кое се игра, лизга, скија или санка на коловоз на кој се врши сообраќај или кое со задржување или играње на тротоар го попречува движењето на пешаците (член 42),

8. возач кој управува со возило на моторен погон со кое се врши пробно возење ако нема кај себе одобрение за пробно возење (член 44 став 3),

9. возач кој превезува лице со возило на моторен погон кое поради неисправност се влече на пат (член 70),

10. возач кој нема кај себе одобрение за групен превоз на товарно моторно возило (член 80 став 3),

11. возач кој нема кај себе одобрение за превоз на лица во приклучно возило што го влече трактор (член 88, став 2),

12. возач кој во приколката на велосипед или велосипед со мотор или во товарниот сандак на велосипед, велосипед со мотор или мотоцикл превезува лице (член 93),

13. возач-инструктор кој за време на подготвувањето на кандидат за возач за управување со моторно возило бесправно превезува друго лице (член 113, став 2), и

14. возач-инструктор кој за време на подготвувањето на кандидат за возач во управување со моторно возило нема кај себе пропишани исправи (член 122),

Ако со прекршокот од претходниот став е предизвикана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот или сообраќајна незгода, сторителот ќе се казни со парична казна од 200 до 1.000 динари или со казна затвор до два месеца.

За прекршок од став 1 на овој член, во случај кога сторителот на прекршокот е возач на моторно возило или возач на трактор, а со прекршокот е предизвикана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот или сообраќајна незгода, може да се изрече и заштитна мерка одземање на возачката дозвола односно доволата за возач на трактор во траење од 30 дена до шест месеци.

Член 231

Со парична казна од 50 динари ќе се казни на самото место за прекршок:

1. возач на автобус и товарно моторно возило кој при вклучувањето во сообраќајот од гаража, двор или други слични површини не постави лице кое ќе овозможи безбедно излегување на возилото на пат (член 7 став 1),

2. возач кој ќе напушти возило на моторен погон на пат, ако не ги преземе потребните мерки заради спречување неовластено лице возилото да го стави во движење (член 10),

3. возач кој не постапи според знаците што ги даваат определени лица на деловите од патот каде што се врши наизменично пропуштање на возила (член 15 став 2),

4. возач кој влече неисправно возило на моторен погон со помош на јаке ако растојанието меѓу возилата е помало од три метри (член 18),

5. возач кој не ја следи трагата на возилото што го влече (член 20, став 2),

6. возач кој во сообраќајот на пат нема исправна крута врска-руда односно исправно јаке (член 21),

7. возач на велосипед или велосипед со мотор кој со такви возила влече приколка спротивно на одредбите од член 22 на овој закон,

8. возач кој, управувајќи велосипед или велосипед со мотор на пат или на велосипедска патека, ја пречекори максималната брзина (член 25),

9. возач на мотоцикл, ако не носи заштитни очила за време на возење надвор од населба, доколку на заштитниот шлем нема заштитно стакло (член 27),

10. возач на запрежно возило кој не го води впрегнатиот добиток при преминување на пат резервиран за сообраќај на моторни возила или на пат преку железничка пруга во ниво без браници или полубраници (член 28, став 2),

11. возач на запрежно возило кој во сообраќајот на пат постапи спротивно на одредбите од чл. 30 и 31 на овој закон,

12. терач на добиток кој на јавен пат задржува и собира добиток (член 37),

13. водич на организирана колона на пешаци, кој при движењето на таква колона во сообраќајот на пат постапи спротивно на одредбите од член 41 на овој закон,

14. возач на возило на моторен погон, кој во сообраќајот на пат превезува во возилото поголем број лица отколку што е тоа означено во сообраќајната дозвола односно во потврдата за регистрација (член 65),

15. лице кое, додека се превезува, постапи спротивно на одредбите од член 66 на овој закон,

16. лице кое за времето додека се превезува со приклучно возило што го влече трактор, постапи спротивно на одредбите од член 85, став 3 и член 90 на овој закон,

17. возач на велосипед, велосипед со мотор и мотоцикл ако превезува лица спротивно на одредбите од член 92 на овој закон,

18. возач на запрежно возило кој превезува повеќе лица отколку што има простор лицата да се сместат седечки (член 94, став 1),

19. возач кој во сообраќајот на пат управува со работна машина односно мотокултиватор спротивно на одредбите од член 96 на овој закон, и

20. возач кој во сообраќајот на пат управува со земјоделски трактор, а на дозволата за возач на трактор и истекол рокот на важење (член 100, ст. 1 и 2).

Ако со прекршокот од претходниот став е предизвикана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот или сообраќајна незгода, сторителот ќе се казни со парична казна од 100 до 500 динари или со казна затвор до 30 дена.

За прекршок од став 1 на овој член, во случај кога сторителот на прекршокот е возач на моторно возило или возач на трактор, а со прекршокот е предизвикана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот или сообраќајна незгода, може да се изрече и заштитна мерка одземање на возачката дозвола односно дозволата за возач на трактор во траење од 30 дена до три месеци.

Член 232

Со парична казна од 20 динари ќе се казни на самото место за прекршок:

1. возач на велосипед, велосипед со мотор и мотоцикл без бочна приколка односно возач на запрежно возило, кој при вклучувањето во соо-

браќајот од гаража, двор или друга слична површина не го турка возилото односно не го води впрегнатиот добиток (член 7, став 2),

2. возач кој при запирање или паркирање на возило постапи спротивно на одредбите од чл. 11 и 12 на овој закон,

3. возач кој при сместување на возило надвор од коловозот постапи спротивно на одредбите од член 13 на овој закон,

4. возач кој паркира определено возило во двоен ред на коловозот (член 14),

5. лице кое се подготвува за управување со велосипед или велосипед со мотор на магистрален или регионален пат (член 23),

6. возач на велосипед или велосипед со мотор кој се движи на велосипедска патека спротивно на одредбите од член 24 на овој закон,

7. возач на велосипед, велосипед со мотор или на мотоцикл кој за време на управувањето со возилото води животно (член 26),

8. возач на запрежно возило кој не се движи зад друго возило на растојание од најмалку 50 м. (член 29),

9. возач на запрежно возило кој во населба ја тера запрегата со кас или галоп (член 33),

10. терач на добиток односно лице што води добиток кое на јавен пат не го тера односно води добитокот во одвоени групи и на растојание од најмалку 50 м. (член 38),

11. пешак кој со стапувањето на коловозот заради обиколување на пречка на тротоарот ќе ја загрози безбедноста на сообраќајот (член 40, став 1),

12. лице кое се движи со помош на подвижен стол за немоќни лица што се задвижува со силата на сопствен мотор, ако се движи по тротоар со недозволена брзина (член 43),

13. возач на запрежно возило и лице кое се превезува на запрежно возило ако постапат спротивно на одредбите од член 94, став 2 на овој закон.

14. возач на земјоделски трактор, работна машина, мотокултиватор, велосипед со мотор и запрежно возило кое во сообраќајот на пат нема пропишан број на регистарски таблички или на кое овие таблички се поставени така што не се гледаат добро или не се читливи (член 172), и

15. возач на земјоделски трактор, работна машина, мотокултиватор, велосипед со мотор или запрежно возило кој управува со возилото, а нема кај себе сообраќајна дозвола за земјоделски трактор односно потврда за регистрација (член 173),

Ако со прекршокот од претходниот став е предизвикана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот или сообраќајна незгода, сторителот ќе се казни со парична казна од 50 до 300 динари.

Член 233

Одредбите кои се однесуваат на привремено одземање на возачка дозвола на самото место или за изрекување на заштитна мерка одземање на возачка дозвола за прекршоците сторени според одредбите од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, соодветно се применуваат и врз возачите што управуваат со трактори односно врз дозволите за управување со трактори.

Член 234

Паричната казна на самото место за прекршоците од чл. 230, 231 и 232 на овој закон ја наплатува припадник на милицијата.

Член 235

Одредбите од чл. 211 до 213 и од 215 до 219 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата сходно се применуваат и во постапката по прекршоците предвидени со овој закон.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 236

Во општина на чие подрачје не е основана авто-школа односно не е организирано подготвување на кандидати за возачи од авто-школа која има седиште во друга општина, до нејзиното основање односно до организирањето на подготвување од авто-школа од друга општина, но најдоцна до 31 декември 1976 година, подготвувањето на кандидати за возачи за управување со моторно возило односно со трактор може да го врши возач-инструктор.

Член 237

Возач-инструктор, кој не ги исполнува условите од овој закон, може да подготвува кандидати за возачи во авто-школа до 31 декември 1976 година.

Член 238

Возачки испит може, најдоцна до 31 декември 1975 година, да се полага и пред испитна комисија која е формирана според прописите што биле во сила до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 239

Возачка дозвола за управување со трактор со или без приколка, издадена според прописите пред влегувањето во сила на овој закон, се смета како дозвола за возач на трактор.

Член 240

Возилата на моторен погон и приклучните возила што се преправени пред влегувањето во сила на овој закон мораат да се подложат на испитување пред првото наредно продолжување на регистрацијата.

Овластената организација за технички преглед не смее да го завери регистрациониот лист на возилото што е преправено, додека не се добие атест.

Важноста на регистрацијата ќе се продолжи само за оние возила за кои ќе биде издаден атест.

Член 241

Возилата на моторен погон и приклучните возила што се преправени заради позначително оштетување во сообраќајните незгоди или расхоување поради долга употреба или друга причина, не можат да се регистрираат пред да бидат подложени на испитување и за тоа да добијат атест.

Овластената организација за технички преглед не смее да го завери регистрациониот лист на возилото од претходниот став додека не се добие атест.

Член 242

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за висината и начинот на плаќање на трошоците сврзани со обезбедувањето на пробните возења, вонредните превози и спортски и други приредби на пат.

Член 243

Регистрацијата на возилата од член 166 на овој закон ќе се спроведе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 244

Организацијата на здружениот труд или орган што се грижи и ги одржува патиштата ќе изработи на веќе изградените со современ коловоз патишта-асфалт, бетон или коцка, сообраќајно-техничка документација за поставување на сообраќајни знаци и опрема, најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Изработената техничка документација за поставување на сообраќајни знаци и опрема ја прегледува комисија што ја формира Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски за магистралните и регионалните патишта односно општинскиот орган на управата, надлежен за работите на сообраќајот за локалните патишта и улиците во населените места во која комисија, покрај претставници на органот што ја формирал комисијата и надлежниот орган за внатрешни работи, влегуваат и претставници на други заинтересирани органи и организации.

Организацијата или органот од став 1 на овој член се должни да постапат по забелешките на комисијата од претходниот став.

Усвоената техничка документација на сообраќајните знаци и опремата ја чува организацијата на здружениот труд или органот што се грижи и ги одржува патиштата.

Член 245

Се овластуваат републичките секретари, во прописите што ќе ги донесат врз основа на овластувањата од овој закон, да можат да определуваат прекршоци и за тие прекршоци да пропишуваат казни.

Член 246

Општинските прописи и прописите што ги донесле републичките секретари од областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата ќе се усогласат со одредбите на овој закон најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 247

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 32/71).

Член 248

Прописите што се донесени врз основа на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 32/71) остануваат во сила и ќе се усогласат со одредбите на овој закон најдоцна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 249

До донесувањето на соодветни републички прописи, ќе се применуваат како републички прописи до 30 јуни 1975 година, прописите донесени врз основа на Основниот закон за безбедност на сообраќајот на патишта („Службен лист на СФРЈ“ број 14/65.). Основниот закон за внатрешни работи („Службен лист на СФРЈ“ број 49/66), и Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“ број 15/70) и тоа:

1. Правилникот за таблиците за обележување на моторните возила на кои се врши обучување на кандидати за возачи („Службен лист на СФРЈ“ број 22/67).

2. Правилникот за возачки дозволи („Службен лист на СФРЈ“ број 30/67 и 39/68).

3. Правилникот за програмата и начинот на полагањето на испити за возач-инструктор („Службен лист на СФРЈ“ број 5/70) и

4. Правилникот за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит („Службен лист на СФРЈ“ број 24/70), доколку не се во спротивност со овој закон.

Член 250

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 10—140

25. II. 1975 год.

С к о п њ е

ОД ЗАКОНОДАВНО ПРАВНАТА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

74.

Врз основа на точка 4, став 3 од Општествениот договор за мерките за зголемување на производството и за штедење и ограничување на потрошувачката на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 68/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ШТЕДЕЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. Мерките за штедење и ограничување потрошувачката на електрична енергија во СР Македонија, ќе се применуваат кога произведената електрична енергија во СР Македонија и купената електрична енергија од другите испорачатели не можат да ја подмират потрошувачката на електрична енергија во СР Македонија, а резервите на акумулациите во хидроелектраните се за најмалку 20% под количините предвидени со електроенергетскиот биланс.

2. Се одредуваат пет степени на ограничување на потрошувачката на електрична енергија:

А. Во дистрибутивната потрошувачка

Во првиот степен на ограничување ќе се применат следниве мерки:

- исклучување на сите светлечки реклами;
- осветлението на улиците, плоштадите и други објекти ќе се намали за најмалку 50%, односно на минимален сигурносен обем;
- осветлението на излозите се ограничува на сигурносен односно минимален обем;
- забрана на употреба на електрична енергија за додатно загревање на деловни и општествени простории и да се одреди максимално штедење на електричната енергија во јавните, општествените и деловните простории, во трговијата, угостителството, домаќинствата, индустријата и другите објекти.

Во вториот степен на ограничување, покрај мерките од првиот степен, ќе се намали и напонот на 35 KV за до пет посто, односно ќе се сведе на долна минимална граница, при овој степен на ограничување се намалува телевизиската програма.

Во третиот степен на ограничување потрошувачката да се намали за вкупно 10% од постигнатата потрошувачка во претходниот степен по изземање на потрошувачката за потрошувачите од точките 6 и 7.

Во четвртиот степен потрошувачката ќе се намали за вкупно 20% по изземање на потрошувачката за потрошувачите од точките 6 и 7.

Во петтиот степен потрошувачката ќе се намали за вкупно 30% по изземање на потрошувачката за потрошувачите од точките 6 и 7.

Б. Електричната енергија предвидена според електроенергетскиот биланс ќе се намали кај дистриктивните потрошувачи по степени:

	Во I степен	Во II степен	Во III степен	Во IV степен	Во V степен
Рудници и железарница					
„Скопје“ — Скопје	10%	15%	20%	35%	50%
„Југохром“ — Јегуновце	10%	15%	20%	35%	50%
„ОХИС“ — Скопје	—	5%	10%	20%	30%
Фабрика за цемент „Усје“ — Скопје	—	5%	10%	20%	30%
Топилница за олово и цинк	—	5%	10%	20%	30%
Желез. транспорт. претпријатие	—	5%	10%	20%	30%

3. Ако не може да се покрие конзумот на потрошувачката на електрична енергија од сопствено производство и набавка на електрична енергија:

— од 5—10%, настапува I степен на ограничување, при задолжителна резерва на електрична енергија во акумулациите од 80% од балансираните количини;

— над 10—15%, настапува II степен на ограничување, при задолжителна резерва на електрична енергија во акумулациите од 70% од балансираните количини;

— над 15—20%, настапува III степен на ограничување, при задолжителна резерва на електрична енергија во акумулациите од 60% од балансираните количини;

— над 20—30%, настапува IV степен на ограничување, при задолжителна резерва на електрична енергија во акумулациите од 50% од балансираните количини; и

— над 30—40%, настапува V степен на ограничување, при задолжителна резерва на електрична енергија во акумулациите од 40% од балансираните количини.

4. ООЗТ на „Електро-Македонија“ ќе донесат планови за штедење и ограничување потрошувачката на електрична енергија, предвидени во точка 2 од оваа одлука, за своите потрошувачи во соработка со општините на чие подрачје се наоѓаат потрошувачите.

5. Се задолжуваат организациите на здружениот труд, што се напојуваат со електрична енергија преку сопствени трансформатори, да донесат:

а) План за поинтензивно штедење на електрична енергија за периодот во кој се наложени мерките од точка 2;

б) План за ограничување на потрошувачката на електрична енергија во границите што се предвидени со точка 2 односно точка 3 (со планот на ООЗТ на „Електро-Македонија“).

6. Од ограничувањето на електрична енергија се изземаат специфичните објекти од посебен општествен интерес.

7. По исклучок, од претходната точка од ограничувањето на потрошувачката на електрична енергија, може да се изземат:

— уредите со чие ограничување би можело да се загрозат животите на луѓето и сигурноста на објектите и постројките;

— објектите што се од посебна важност за одвивањето на нормален живот на граѓаните, како што се водоводни станици, фурни, објекти за здравствена заштита, топлани и сл.;

— живинарски, свињарски и краварски фарми;

— оранжерии и ладилници;

— ПТТ, радио и телевизиски станици, печатници за дневен печат, аеродроми, жичарници и гранична царинска служба;

— пумпи и уреди за прочистување на отпадни води.

8. За објекти што ќе се изземат од ограничувањето на потрошувачката на електрична енергија на точка 6 и 7 „Електро-Македонија“ ќе направи список, во соработка со соодветните органи во Републиката и општините.

9. Мерките предвидени во оваа одлука ќе ги спроведува комисија составена од претставници на:

— Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија — претседател на комисијата;

— „Електростопанство“ — член;

— Стопанската комора на Македонија — член;

— „Електро-Македонија“ — член;

— Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје — член.

10. На предлог на „Електростопанство“, комисијата од претходната точка сестрано ја разгледува електроенергетската состојба и на основа на истата воведува соодветен степен на ограничување на потрошувачката на електрична енергија како и времетраењето на ограничувањето.

11. Во време на применувањето на мерките од точка 2 од оваа одлука, комисијата по потреба, а најмалку еднаш во 15 дена ќе го известува Извршниот совет на Собранието на СРМ за спроведувањето на оваа одлука и електроенергетската состојба во СРМ.

Петтиот степен на ограничување, комисијата ќе го воведо по претходна согласност од Извршниот совет на Собранието на СРМ.

12. За времетраењето на ограничувањето на електричната енергија предвидено со точка 2 од

оваа одлука „Електростопанство“ и основните организации на здружениот труд на „Електро-Македонија“ ќе ги исклучуваат од мрежата потрошувачите кои не ќе се придржуваат кон воведените ограничувања.

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-430/1

5 март 1975 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО

99.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 19 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на седницата на Соборот на делегатите — земјоделци — корисници на услугите и соборот на делегатите — работници од здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на ден 26. декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход на земјоделците за 1975 година се определува на 13%, и тоа:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 8,10%,

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови од 4,90%.

2. Паушалниот придонес по осигурено лице изнесува 30,00 динари, и тоа:

— износот од 18,75 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износот од 11,25 динари на име придонес за правата од здравственото осигурување над задолжителните видови.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделие ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 90,00 динари по член годишно и тоа:

— износот од 56,25 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износот од 33,75 динари на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Број 01-40/1

26. декември 1974 година

Б е р о в о

Претседател,
Александар Фурнаиски, с. р.

100.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 18 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржана на ден 26 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и тарифата на придонесите за финансирањето на здравственото осигурување на работниците вработени во работни и други организации и кај приватни работодавци, за лица кои обавуваат самостојна професионална дејност, за уживатели на пензија и инвалидина, како и други лица предвидени со оваа одлука, осигурени кај Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово (во натамошниот текст: Заедница).

Член 2

Придонесите за здравствено осигурување се утврдуваат по единствена пропорционална стапка за целото подрачје на Заедницата за сите осигуреници.

Член 3

Обврзниците на придонесот ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување:

1. придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

2. придонес за останатите права од здравствено осигурување;

3. придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Член 4

Стапката на придонесот за финансирање на правата од здравственото осигурување на работниците се утврдува во височина од 7,25%, од тоа:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 2,80%,

— за останатите права од здравственото осигурување — 4,45%.

Основица за пресметување на придонесот за здравствено осигурување е бруто личниот доход на работникот.

Член 5

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во височина од 0,50%.

Основицата за плаќање на придонесот е бруто личниот доход на работниците.

Работните организации распределени во областа од 1 до 8 од номенклатурата ќе плаќаат придонес за несреќа на работа и заболувања од професионални болести 0,50% од остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 6

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство се утврдува во височина од 20% од нето личниот доход односно од основицата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 4 и 5 од оваа одлука.

Член 7

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението и Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и другите општи акти на Заедницата основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифи пресметани за примена на нето личните доходи односно примања.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и во случаи кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход, или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Придонесот за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство ќе се уплатува со еден налог — уплатница.

Член 8

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, согласно член 105 од Законот, при уплатата на придонесот за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Број 01-43/1

26. декември 1974 година

Берово

Претседател,
Александар Фурнаџиски, с. р.

101.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 18 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржана на ден 26 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТНИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ во 1975 година се плаќаат и тоа:

1. за учениците во стопанството, односно за ученици во училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец, во износ од 13,00 динари за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за лица кои учествуваат во организирани јавни и работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 65,00 динари;

3. за уживатели на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет — во износ од 65,00 динари;

4. за членовите на семејствата на југословенските државјани во странство кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународна спогодба, а пред стапувањето во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница — во износ од 45,00 динари по член;

5. за лица кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — во износ од 65,00 динари;

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука, логорување — во износ од 12,00 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

7. за лица припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита, за време на извршување на задачите на територијалната одбрана — во износ од 12,00 динари на име придонес за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

8. за учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 12,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира Општинската заедница на вработувањето — во износ од 12,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

10. За лица кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 12,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

11. за лицата — припадници на доброволните организации на противпожарната заштита — во износ од 12,00 динари и тоа на име придонес за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-39/1

26. декември 1974 година

Берово

Претседател,
Александар Фурнаџиски, с. р.

102.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 18 став 1 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството-давателите на услугите, на седницата одржана на 26 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА И УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување се пресметува и тоа:

1. За работници вработени кај приватни работодавци личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следниот износ:

— неквалификувани работници — минималниот личен доход во Републиката;

— полуквалификувани работници — 1.300,00 динари;

— квалификувани работници — 1.600,00 дин.;

— висококвалификувани работници 1.900,00 динари.

2. За домашните помошнички личниот доход договорен меѓу работодавецот и домашната помошничка, но не помалку од минималниот личен доход во Републиката.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-38/1

26. декември 1974 година

Берово

Претседател,
Александар Фурнаџиски, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

103.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 25 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата од 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1975 година се утврдуваат и тоа:

1. стапката на придонесот се утврдува на 7,10% на бруто износ на личниот доход како основица и тоа:

— за задолжителни видови на здравствената заштита во висина од 2,80%,

— за здравствената заштита што Заедницата самостојно ја утврдува во висина од 4,30%.

2. Стапката на придонесот за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и професионални заболувања се утврдува на 0,40% и тоа:

— за организациите на здружениот труд што се опфатени со Упатството во номенклатурата од 1 заклучно со 8 како основица за пресметување на придонесот по точка 2 од оваа одлука ќе служи остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход, и

— за организациите на здружениот труд што се опфатени со номенклатурата 9 и 0, како основица за пресметување на придонесот од точка 2 од оваа одлука ќе служи бруто личниот доход и другите примања.

Член 2

Основицата и стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување за работите кои се вршат по основ на договор за дело, се утврдуваат:

— основицата за пресметување на придонесот и договорниот износ за извршената работа по договор за дело,

— висината на стапката се утврдува од 0,56% од основицата исплатена за работа по договор за дело.

Член 3

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во височина од 20% од нето личниот доход, односно од основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес се пресметува одделно за секој осигурен ризик според единствените износи на придонесот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1975 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-391

6 декември 1974 година

Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

104.

Врз основа на член 25 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата од 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМОСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

Височината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствена заштита на осигурените лица изнесува:

- 20 динари во рамките на општината;
- 50 динари во рамките на општините со кои Заедницата има договор за обезбедување на здравствена заштита и другите места во Републиката;
- 60 динари при патување во Скопје;
- 100 динари надвор од СРМ.

За деца до 10 годишна возраст ќе се исплатува 50% од износите определени во став 1 од оваа точка.

II

Осигуреникот остварува право на дневница кога патувањето и престојот во друго место трае вкупно повеќе од 12 часа; половина дневница кога патувањето трае од 8 до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не следува дневница.

III

Осигуреникот при остварување на здравствена заштита надвор од подрачјето на СРМ, покрај надоместокот на трошоците за исхрана и патување, се признаваат и трошоци за ноќевање до 50 динари само врз основа на поднесена потврда од организацијата каде ноќевало.

IV

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-391

12 декември 1974 година

Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

105.

Врз основа на член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 25 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата од 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1975 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и други организации на кои

им се доверува спроведувањето на здравственото осигурување, Заедницата на здравственото осигурување издвојува средства во резервен фонд.

II

Задолжителна резерва за 1975 година ќе се пресметува од основицата што ја сочинува вкупниот приход на Заедницата на здравственото осигурување — на фондот на земјоделците по стапка од 3%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1975 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-391

6 декември 1974 година

Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

106.

Врз основа на член 9 став 1 алинеа 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и членот 25 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата од 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1975 година.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување:

1. Осигурениците-земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски доход) ќе плаќаат:

а) по стапка од 8,5% на катастарскиот доход во која се содржани: 6% за задолжителни видови на здравствена заштита и 2,5% за правата што Заедницата сама ги утврдува;

б) по 30 динари на член на семејството и сопственик на земјоделскиот имот, од кои: 20 динари на име правата од задолжителните видови на здравствена заштита и 10 динари за правата што Заедницата сама ги утврдува;

2. Осигурениците земјоделци кои немаат сопствена земја — катастарски доход, а таква обработуваат под наем и се бават со земјоделство ќе плаќаат:

а) по 80 динари на домаќинство, во кои се содржани: 56 динари на име задолжителни видови на здравствена заштита и 24 динари за правата што Заедницата сама ги утврдува;

б) по 30 динари по член на семејство и глава на семејството, во кои се содржани: 20 динари за задолжителни видови на здравствената заштита и 10 динари за правата што Заедницата сама ги утврдува.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1975 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-391

12 декември 1974 година

Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна		
47. Закон за дополнување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања —	113	69. Одлука за усвојување на договорот за единствени основи на обучувањето на учениците за општинарска одбрана во основните и средните училишта во СФРЈ	123
48. Закон за изменување и дополнување на Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд — — —	113	70. Одлука за усвојување на Договорот за единствени основи на школувањето и усовршувањето на наставници за предметот „Одбрана и заштита“ во средните училишта во СФРЈ — — — — —	123
49. Препорака за општествена акција за штедење — — — — —	114	71. Одлука за давање гаранција за обврските по договорот за одобрување на кредит за изградба на рудникот за бакар „Бучим“ — Радовиш како и за долгорочна испорака на бакар од Социјалистичка Република Македонија на Германска Демократска Република — — — — —	123
50. Одлука за разрешување и избор на членови во Одборот за наградата АВНОЈ —	115	72. Одлука за усвојување на Општествениот договор за обезбедување на средства за признавање во посебен стаж времето поминато на работа во членство на селанските работни задруги, тутунските и сточарските задруги — — — — —	124
51. Одлука за именување претседател и членови на Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата — — —	115	73. Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата — — — — —	124
52. Одлука за именување претседател и членови на Советот за пошумување на голините — — — — —	116	74. Одлука за мерките за штедење и ограничување потрошувачката на електрична енергија во СР Македонија — — — —	147
53. Одлука за именување претседател и членови на Советот за истражувачки работи во рударството — — — — —	117	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
54. Одлука за именување претседател и членови на Советот за заштита од градобијност — — — — —	118	99. Одлука за стапката на придонесот од кастарскиот доход и паушалниот придонес по осигурено лице за здравствено осигурување на земјоделците за 1975 год.	148
55. Одлука за именување на републички општествен правобранител на самоуправањето — — — — —	118	100. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1975 година — — — —	148
56. Одлука за избор на двајца судии на Уставниот суд на Македонија — — — —	118	101. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работниот однос осигурени по законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — — — — —	149
57. Одлука за разрешување на заменик на републичкиот секретар за труд — — —	119	102. Одлука за висината и утврдување на основните за пресметување на придонесот за здравствено осигурување и остварување на правата од здравственото осигурување на одделни категории осигуреници — — — — —	150
58. Одлука за избор на двајца судии на Округниот стопански суд во Скопје — — —	119	103. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1975 година — — —	150
59. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со општен вид во Скопје — — — — —	119	104. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита —	151
60. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на болницата за душевни болести во Демир Хисар — — —	119	105. Одлука за задолжително издвојување средства во резервен фонд на Заедницата на здравственото осигурување за 1975 год.	151
61. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Републичкиот завод за социјални прашања — — — — —	120	106. Одлука за утврдување на стапката на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1975 година — — —	151
62. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје — — — — —	120		
63. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Специјалната болница за коснозглобна туберкулоза во Охрид — — — — —	120		
64. Одлука за разрешување на член и за именување членови на Советот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Јасеново — — — — —	121		
65. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита во Скопје —	121		
66. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството	122		
67. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Институтот за туберкулоза на СРМ — — — — —	122		
68. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Болницата за нервни и душевни болести во Бардовци	122		